

**- РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА УСЛУГИ  
АД СКОПЈЕ ГРУПАЦИЈА -  
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА  
КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ  
ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА  
НА 31 ДЕКЕМВРИ 2025 ГОДИНА**

## Содржина

<u>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</u>	<u>1</u>
<u>КОНСОЛИДАРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ</u>	<u>4</u>
<u>ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2024</u> <u>ГОДИНА</u>	<u>4</u>
<u>БЕЛЕШКИ</u>	<u>9</u>

## Додатоци

Додаток 1 – Законска обврска за составување на Консолидирана годишна сметка и Консолидиран годишен извештај за работењето

Додаток 2 – Консолидирана годишна сметка (Консолидиран извештај за финансиската состојба и Консолидиран извештај за сеопфатна добивка)

Додаток 3 – Консолидиран годишен извештај за работењето

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До:

ГРУПАЦИЈАТА

Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје

ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.18

Скопје

---

### Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на Групацијата Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје (во понатамошниот текст: „Групацијата“), коишто ги вклучуваат Консолидираниот извештај за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2024 година, Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, Консолидираниот извештај за промени во главнината, Консолидираниот извештај за паричните текови за годината која завршува тогаш, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### Одговорност на раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија како и за интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали се резултат на измама или на грешка.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои се применуваат во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на консолидираните финансиски извештаи без разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групацијата за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Групацијата.

Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

## Основи за мислење со резерва

1. Како што е наведено во БЕЛЕШКА 24 – Нематеријални средства приложена кон консолидираните финансиски извештаи на Групацијата, истата има прикажано Гудвил во вкупен износ од 9.353 илјади денари. Групацијата не извршила мерење на објективната вредност на Гудвилот според неговата пазарна вредност на датумот на изготвување на консолидираниот извештај за финансиска состојба согласно МСС 36 – Обезвреднување на средства.

2. Како што е наведено во БЕЛЕШКА 25 – Материјални средства приложена кон консолидираните финансиски извештаи на Групацијата, со состојба на 31 декември 2023 година Групацијата има евидентирано земјиште во вкупен износ од 138.083 илјади денари. Групацијата не поседува доказ за сопственост на земјиштето (имотен лист), туку истото му е дадено на користење од страна на Република Северна Македонија. Постапката за добивање право на сопственост над земјиштето е сеуште во тек и заклучно со 31 декември 2024 година не е завршена. Според нашето мислење земјиштето не треба да биде признаено како средство во консолидираниот извештај за финансиската состојба се до завршување на постапката за стекнување на правото на сопственост.

3. Како што е наведено во БЕЛЕШКА 28 – Краткорочни побарувања и краткорочни финансиски вложувања приложена кон консолидираните финансиски извештаи на Групацијата, со состојба на 31 декември 2024 година Групацијата има евидентирано побарувања од купувачи во вкупен износ од 325.863 илјади денари. Во овие побарувања се вклучени сомнителни и спорни побарувања, тужени побарувања, побарувања по основ на камати и побарувања постари од 3 години во износ од 291.187 илјади денари. Групацијата нема направено проценка за оштетувањето на погоре наведените побарувања ниту пак има признаено било какви резервирања поради оштетување за истите, со што со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година средствата се преценети а трошоците и загубата потценети за погоре наведениот износ.

## Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за ефектите дадени во пасусот Основи за мислење со резерва, консолидираните финансиски извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти финансиската состојба на Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје ГРУПАЦИЈА на 31 декември 2024 година, како и нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

## Нагласување на прашање

Без да го квалификуваме нашето мислење ние обрнуваме внимание на БЕЛЕШКА 32.2 - Судски спорови приложена кон консолидираните финансиски извештаи во која се вели дека со состојба на 31 декември 2024 година Групацијата се јавува како тужител и како тужена страна во 32 (триесет и две) судски постапки од кои во 28 постапки се јавува како тужител (тужени се побарувања од купувачи и побарувања за дадени аванси на поврзани субјекти во вкупен износ од 357.209 илјади денари) а во 4 судски постапки се јавува како тужена страна. Тужените постапки против Гас и Електрицити Трејдинг ДОО Скопје на износ од 32.813 илјади денари и 29.094 илјади денари се успешно завршени и против пресудите не се поднесени жалби, но сеуште не се наплатени. Сепак, судските постапки се комплексни, неизвесни и долготрајни и не може со сигурност да се предвиди нивниот исход, но во наредниот период менаџментот очекува прилив на парични средства.

Нашето мислење не е квалификувано во однос на ова прашање.

## Извештај за други правни и регулаторни барања

Менаџментот на Групацијата е исто така одговорен за подготвување на консолидираниот годишен извештај за работата во согласност со член 504, член 506 и член 477 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004 ... 272/24).

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010 ... 83/2018) е да известиме дали консолидираниот годишен извештај за работењето е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на и за годината која што завршува на 31 декември 2024. Нашата работа во однос на консолидираниот годишен извештај за работењето е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во консолидираниот годишен извештај за работењето се конзистентни со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи.

Консолидираниот годишен извештај за работењето е конзистентен од сите материјални аспекти со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на ГРУПАЦИЈАТА Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје за годината која завршува на 31 декември 2024.

Прилеп, 25.04.2025 година

Овластен ревизор

\_\_\_\_\_  
Пецко Ристески

Пелагониска Ревизорска Куќа

ДООЕЛ Прилеп

Управител



\_\_\_\_\_  
Пецко Ристески

**Консолидирани финансиски извештаи  
за годината завршена на 31 декември 2024 година  
во согласност со барањата на  
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија  
за  
Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје, Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје и Когел Стил ДОО  
Скопје (ГРУПАЦИЈА)**

- **Консолидиран извештај за финансиската состојба**
- **Консолидиран извештај за сеопфатна добивка**
- **Консолидиран извештај за промени во главнината**
- **Консолидиран извештај за паричните текови**

Овие консолидирани финансиски извештаи се усвоени на ден 28.02.2025 година со Одлука број 0202-629/2 и потпишани од Одборот на директори.

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА  
на ГРУПАЦИЈА Рудници и железарница услуги АД Скопје  
за годината која завршува на 31 декември 2024 година**

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2024 во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2023 во (000) МКД</u>
<b>Приходи од работењето</b>			
Приходи од продажба	5	188.995	191.080
Останати приходи	6	916	389
<b>Вкупно приходи од работењето</b>		<b>189.911</b>	<b>191.469</b>
<b>Промена на вредноста на залихите на готовите производи и на недовршеното производство</b>		-	-
Капитализирано сопствено производство и услуги		-	-
<b>Расходи од работењето</b>			
Трошоци за сировини и други материјали	7	104.477	100.353
Набавна вредност на продадени стоки	8	7	-
Набавна вредност на продадени материјали, резервни		-	-
Услуги со карактер на материјални трошоци	9	5.814	6.736
Останати трошоци од работењето	10	18.501	17.750
Трошоци за вработените	11	56.086	56.472
Амортизација на материјални и нематеријални средства	12	16.214	15.741
Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства	13	44	-
Резервирања за трошоци и ризици		-	-
Останати расходи од работењето	14	927	1.709
<b>Вкупно расходи од работењето</b>		<b>202.070</b>	<b>198.761</b>
Финансиски приходи	15	77	4
Финансиски расходи	16	5.218	3.042
Удел во добивката/загуба на придружените друштва		-	-
<b>Добивка/Загуба од редовното работење</b>	<b>17</b>	<b>(17.301)</b>	<b>(10.330)</b>
Нето добивка/загуба од прекинати работења		-	-
<b>Добивка/Загуба пред оданочување</b>	<b>17</b>	<b>(17.301)</b>	<b>(10.330)</b>
Данок на добивка	18	70	86
Одложени даночни приходи/расходи		-	-
<b>Нето добивка/загуба за деловната година</b>	<b>19</b>	<b>(17.370)</b>	<b>(10.416)</b>
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината</b>	<b>20</b>	<b>(17.370)</b>	<b>(10.416)</b>
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	21	(15.999)	(10.608)
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на неконтролираното учество	22	(1.371)	192
Основна добивка/загуба по акција (денари по акција)	23	-11,05	-6,62

**ГРУПАЦИЈА Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје**  
 Извршен член на Одбор на директори  
  
 Јован Гечески

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**  
**на ГРУПАЦИЈА Рудници и железарница услуги АД Скопје**  
**за годината која завршува на 31 декември 2024 година**

	Белешки	31 декември 2024 во (000) МКД	31 декември 2023 во (000) МКД
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Нематеријални средства	24	9.353	9.353
Материјални средства	25	382.773	395.035
Вложувања во недвижности		-	-
Долгорочни финансиски средства	26	61	61
<b>Вкупно нетековни средства</b>		<b>392.187</b>	<b>404.449</b>
<b>Тековни средства</b>			
Залихи	27	12.074	12.281
Побарувања од поврзани друштва	28	118	117
Побарувања од купувачи	28	325.863	257.985
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	28	291	268
Побарувања од државата по основ на даноци	28	1.952	2.240
Побарувања од вработените	28	164	164
Останати краткорочни побарувања	28	379	-
Краткорочни финансиски средства	28	11.942	17.942
Парични средства и парични еквиваленти	29	2.590	12.266
Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи	28	-	29.179
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>355.373</b>	<b>332.443</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>747.560</b>	<b>736.892</b>
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>			
<b>Главнина и резерви</b>			
Основна главнина	30	505.781	505.781
Премии на емитирани акции		(11.502)	(11.502)
Ревалоризациска резерва		207.805	207.805
Резерви		7.154	18.870
Акумулирана добивка		26.778	26.009
Пренесена загуба		(71.645)	(72.176)
Добивка за деловната година		-	-
Загуба за деловната година		(17.370)	(10.416)
<b>Вкупно главнина и резерви</b>		<b>647.001</b>	<b>664.371</b>
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци		-	-
Долгорочни обврски		-	-
Одложени даночни обврски		-	-
<b>Тековни обврски</b>			
Краткорочни обврски спрема поврзани друштва	31	27	-
Краткорочни обврски спрема добавувачи		14.053	10.215
Обврски за аванси, депозити и кауции		-	125
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци		1.067	1.607
Обврски спрема вработените		2.114	3.162
Тековни даночни обврски		4.692	2.638
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		-	-
Обврски по заеми и кредити		47.446	54.688
Обврски по основ на учество во резултатот		-	-
Останати финансиски обврски		-	-
Останати краткорочни обврски		-	85
Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди		31.160	-
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>100.559</b>	<b>72.520</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>100.559</b>	<b>72.520</b>
<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>		<b>747.560</b>	<b>736.892</b>

**ГРУПАЦИЈА Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје**  
 Извршен член на Одбор на директори  
  
 Јован Гечески



**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА  
на ГРУПАЦИЈА Рудници и железарница услуги АД Скопје  
за годината која завршува на 31 декември 2024 година**

ОПИС	Состојба на 31 декември 2023 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2024 година (во 000 МКД)
Основна главнина	505.781	-	-	505.781
Сопствени акции	(11.502)	-	-	(11.502)
Ревалоризациска резерва	207.805	-	-	207.805
Резерви	18.870	-	(11.716)	7.154
Акумулирана добивка	26.009	769	-	26.778
Пренесена загуба	(72.176)	-	532	(71.645)
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	-	-	-	-
Загуба за финансиската година	(10.416)	(6.954)	-	(17.370)
<b>Вкупно главнина и резерви</b>	<b>664.371</b>	<b>(6.186)</b>	<b>(11.185)</b>	<b>647.001</b>

ОПИС	Состојба на 31 декември 2022 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2023 година (во 000 МКД)
Основна главнина	505.781	-	-	505.781
Сопствени акции	(11.502)	-	-	(11.502)
Ревалоризациска резерва	207.805	-	-	207.805
Резерви	29.775	-	(10.905)	18.870
Акумулирана добивка	25.188	821	-	26.009
Пренесена загуба	(71.626)	(550)	-	(72.176)
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	-	-	-	-
Загуба за финансиската година	(10.091)	(324)	-	(10.416)
<b>Вкупно главнина и резерви</b>	<b>675.330</b>	<b>(54)</b>	<b>(10.905)</b>	<b>664.371</b>

**ГРУПАЦИЈА Рудници и  
железарница УСЛУГИ АД Скопје**  
Извршен член на Одбор на директори



**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**на ГРУПАЦИЈА Рудници и железарница услуги АД Скопје**  
**за годината која завршува на 31 декември 2024 година**

	<u>31 декември 2024</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2023</u> <u>во (000) МКД</u>
<b>I. Готовински тек од оперативни активности</b>		
Нето добивка/загуба по оданочување	(17.370)	(10.416)
Амортизација на основни средства	16.214	15.741
<b>Зголемување/намалување на тековните средства</b>		
Залихи	208	494
Побарувања од поврзани друштва	(1)	(0)
Побарувања од купувачи	(67.879)	10.803
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	(23)	391
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси	288	1.559
Побарувања од вработените	-	-
Останати краткорочни побарувања	(379)	-
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи	29.179	1.568
<b>Вкупно зголемување/намалување на тековните средства</b>	<b>(38.607)</b>	<b>14.816</b>
<b>Зголемување/намалување на тековни обврски</b>		
Обврски спрема поврзани друштва	27	-
Обврски спрема добавувачи	3.838	(8.559)
Обврски за аванси, депозити и кауции	(125)	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести	(540)	245
Обврски кон вработените	(1.048)	430
Тековни даночни обврски	2.053	692
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	-	-
Обврски по заеми и кредити	(7.242)	(1.653)
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Останати финансиски обврски	-	-
Останати краткорочни обврски	(85)	85
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди	31.160	-
<b>Вкупно зголемување/намалување на тековни обврски</b>	<b>28.039</b>	<b>(8.760)</b>
<b>Вкупно нето готовина од оперативни активности</b>	<b>(11.725)</b>	<b>11.381</b>
<b>II. Готовински тек од инвестициски активности</b>		
Материјални и нематеријални средства	(3.952)	(6.824)
Вложувања во недвижности	-	-
Долгорочни финансиски средства	-	-
Краткорочни финансиски средства	6.000	-
<b>Вкупно нето готовина од инвестициски активности</b>	<b>2.048</b>	<b>(6.824)</b>
<b>III. Готовински тек од финансиски активности</b>		
Главнина и резерви	-	(543)
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	-	-
Одложени даночни обврски	-	-
<b>Вкупно нето готовина од финансиски активности</b>	<b>-</b>	<b>(543)</b>
<b>Вкупно нето пораст/намалување на готовината</b>	<b>(9.677)</b>	<b>4.014</b>
Готовина на почетокот од годината	12.266	8.253
Готовина на крајот од годината	2.590	12.266

**ГРУПАЦИЈА Рудници и**  
**железарница УСЛУГИ АД Скопје**  
Извршен член на Одбор на директори



**БЕЛЕШКИ**  
**КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА**  
**ГРУПАЦИЈА РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА УСЛУГИ АД СКОПЈЕ**  
**ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2024**

## **БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

**1. Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје** (во понатамошниот текст: „Друштвото“) е основано на ден 23.06.1997 година и е 100% во приватна сопственост со домашно потекло на капиталот, сврстено во групата на големи ентитети.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.18, Скопје.

Согласно НКД, шифрата на претежната дејност на Друштвото е 49.50 – цевоводен транспорт.

ЕМБС на Друштвото е 5180694, а ЕДБ 4030997275072.

Основната главнина на Друштвото изнесува 8.035.808 евра непаричен основачки влог, со вкупен број на акции во износ од 1.571.668 со номинална вредност од 5,11 евра по акција во посед на 2.850 акционери (2.871 акционери во 2023 година).

Органи на управување на друштвото се:

а) Собрание,

б) Одбор на директори.

Претседател на Одборот на директори е Ѓорѓе Качурков. Неизвршни членови на Одборот на директори се:

- Филип Мешков, дипломиран правник;
- Александар Кечовски, дипломиран машински инженер;
- Ѓорѓе Качурков, дипломиран машински инженер;
- Славчо Стојанов, дипломиран машински инженер;

Друштвото е:

- доминантен сопственик на Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје, односно учествува со 100% во главнината на истото, која изнесува 5.800 евра.
- учествува со 75% во основната главнина на КОГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје кое има основачки влог во вкупен износ од 3.756 евра.

Во годината во која се врши ревизија односно во 2024 година Друштвото има просечен број на вработени лица 60. Во претходната 2023 година овој број на вработени изнесуваше 72.

Овластено раководно и одговорно лице е Јован Гечески - Извршен член на Одбор на директори со ограничени овластувања при склучување на договори и потпишување на документи над 250.000 ЕУР во внатрешниот и надворешниот промет.

Друштвото котира на Македонската берза за хартии од вредност.

**2. Когел Стил ДОО Скопје** е основано на ден 09.06.2014 година. Доминантен сопственик на Друштвото односно со процент од 75% во главнината, учествува Рудници и Железарница Услуги АД Скопје, а со 25% учествува Енергетски Институт ДОО Скопје. Управител на друштвото е Александар Кечовски и истиот го застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот промет со ограничени овластувања. Ограничувањата се однесуваат на финансиски документи кои поминуваат вредност над 2.500 евра и за нив е потребна претходна писмена согласност од содружниците. Друштвото е сврстено во групата на мали ентитети.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.18.

Согласно НКД, шифрата на претежната дејност на Друштвото е 35.23 – Трговија на гас преку дистрибутивни системи.

ЕМБС на Друштвото е 6959644, а ЕДБ 4043014516358.

Основната главнина на Друштвото изнесува 308 илјади денари.

Во годината во која се врши ревизија односно во 2024 година Друштвото има просечен број на вработени лица 16. Во претходната 2023 година овој број на вработени исто така изнесуваше 19.

**3. Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје** е основано на ден 01.09.2006 година. Доминантен и единствен сопственик на Друштвото е Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје. Друштвото е сврстено во групата на мали ентитети.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.18.

Согласно НКД, шифрата на претежна дејност на Друштвото е 46.71 – Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи.

ЕМБС на Друштвото е 6137172, а ЕДБ 4030006602810.

Основната главнина на Друштвото изнесува 360 илјади денари.

Во годината во која се врши ревизија односно во 2024 година Друштвото нема вработени лица исто како и во претходната 2023 година.

Управител на друштвото е Ристо Димитровски со ограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

## **БЕЛЕШКА 2. ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

### **2.1. Основ за подготовка на консолидирани финансиски извештаи**

Групацијата РЖ УСЛУГИ АД Скопје известува согласно со Меѓународните стандарди за финансиско известување, утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство („Службен весник на РМ“ бр. 159/09, 164/10 и 107/11), кои ги содржат:

- Меѓународните сметководствени стандарди МСС – прифатени во Република Македонија,
- Меѓународните стандарди за финансиско известување МСФИ,
- Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ и
- Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување КТМФИ.

Приложените финансиски извештаи претставуваат консолидирани финансиски извештаи на Групацијата. Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Групацијата ќе продолжи да работи и во иднина.

### **2.2. Користени проценки**

При подготвување на консолидираните финансиски извештаи Групацијата применува сметководствени проценки за ставките кои не можат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања засновани на информации кои се последно расположливи. Во текот на работењето одредени проценки можат да се ревидираат како резултат на промени на околностите врз основ на кој биле засновани, промени во окружувањето или добиените нови информации и сознанија.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на недвижностите, постројките и опремата, обезвреднување на недвижностите, постројките и опремата, исправка на вредноста на побарувањата односно утврдување на нивната објективна вредност, вредносно усогласување (исправки) на залихите за да се сведат по нивната нето реализациона вредност и слично.

Ефектите од промената во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и/или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

Консолидираните финансиски извештаи на Групацијата се подготвуваат по метод на споредливост и тоа тековна со претходна година и се презентираат во илјади (000) МКД. Онаму каде е потребно споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршените презентации во тековната година.

### **2.3. Претпоставка за неограничен континуитет во работењето**

Консолидираните финансиски извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Групацијата ќе продолжи да работи во догледна иднина, Групацијата нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење. Раководството смета дека не постои материјална несигурност што предизвикува сомнеж кој би го довел во прашање континуитетот во работењето на Групацијата.

### **2.4. Странски валути**

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои

произлегуваат од курсните разлики опфатени се во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка како приходи или расходи од финансирање за пресметковниот период.

Во тековната 2024 година Групацијата има трансакции изразени во странска валута.

## 2.5. Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од консолидираниот извештај за финансиската состојба се следниве:

Валута	31 декември 2024	31 декември 2023
1 EUR	61,4950 ден.	61,4932 ден.
1 USD	58,8807 ден.	57,6535 ден.

## 2.6. Односи со поврзани страни и нивни трансакции

За целите на консолидираните финансиски извештаи, поврзани субјекти се оние субјекти кај кои што едното правно лице има можност за контрола врз другото правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на другото правно лице утврдени согласно МСС 24 - Обелоденување на поврзани субјекти. Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на консолидираниот извештај за финансиската состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди, одделно се прикажани во белешките кон консолидираните финансиски извештаи.

Трансакциите помеѓу поврзаните страни (Енергоуслуги ДООЕЛ, Когел Стил ДОО Скопје) и отворените салда се обелоденуваат во финансиските извештаи на групата. Трансакциите помеѓу поврзаните страни во рамките на групата и отворените салда се елиминираат при подготвувањето на консолидираните финансиски извештаи на групата по метод на потполна консолидација. Трансакциите помеѓу поврзаните страни главно се однесуваат на давање и примање на стоки и услуги (наемнина) и нивно вреднување. Утврдување на трансферните цени се врши врз принципот трошоци плус, односно по цена на чинење плус просечна маржа во дејноста на групата.

## 2.7. Споредбени показатели

Консолидираните финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на историска набавна вредност. Консолидираните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 Декември тековна и претходна година. Консолидираните финансиски извештаи за тековната година редовно се ревидираат со што се овозможува споредливост со показателите во финансиските извештаи од претходната година.

## БЕЛЕШКА 3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕНКИ

### 3.1. Нематеријални средства

Нематеријални средства се оние средства кои немаат физичка содржина но кои можат да се идентификуваат. Тие се:

- Дизајнирање и имплементација на нови процеси;
- Патенти и лиценци;
- Интелектуална сопственост;
- Развивање на пазарот и трговски марки;
- Компјутерски софтвер кој не е составен дел на хардверот;
- Авторски права;
- Франшизи и сл.

Нематеријалните средства треба да се идентификуваат со цел јасно да се разграничат од гудвилот и тие почетно се мерат според нивната набавна вредност, а се признаваат само доколку:

- е веројатно дека идни економски користи ќе му се припишат на нематеријалното средство;
- набавната вредност на нематеријалното средството може веродостојно да се измери;

Корисниот век на нематеријалните средства се определува како ограничен и неограничен. Корисниот век на нематеријалните средства кои произлегуваат од договори и други законски права не треба да го надминат периодот на договорот и другите законски права.

Амортизацијата на нематеријалните средства со ограничен век на користење се пресметува врз основа на набавната вредност на нематеријалните средства и тоа по праволиниска метода на еднакви годишни износи во текот на предвидениот рок на употреба но најмногу до 5 години и со амортизациона стапка од 20%. Амортизација на нематеријалните средства со неограничен век на користење не се пресметува.

Периодот на амортизација и методот на амортизација на нематеријалните средства со ограничен век на користење треба да се проверува и коригира најмалку еднаш годишно.

## 3.2. Материјални средства

### 3.2.1. Општа објава

Материјалните средства се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурираната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивно ставање во употреба.

Трошокот на набавка, односно набавната вредност на материјалното средство (цена на чинење), кој се распоредува за време на корисниот век на употреба, е еднаков на износот на платени парични средства или еквиваленти на парични средства, или на објективната вредност на друг надомест којшто е даден за да се стекне едно средство во моментот на неговото стекнување или изградба.

Набавната вредност на материјалните средства ја опфаќа набавната (куповната) цена, вклучувајќи ги сите увозните давачки и неповратните даноци, како и трошоците кои директно можат да се припишат на доведувањето на средството во работна состојба на употреба. Сите трговски попусти и рабати се одбиваат за да се дојде до набавната (куповната) цена.

Набавната вредност на средство кое се произведува во сопствена режија се определува со користење на истите принципи како и за стекнато средство. Ако Групацијата произведува слични средства за продажба во нормалниот тек на работење, набавната вредност е еднаква на набавната вредност на средствата што се произведуваат за продажба (МСС 2). Сите интерни добивки се елиминираат при определувањето на набавната вредност на средството, додека трошоците предизвикани од прекумерното трошење на материјал, труд или други ресурси кои биле направени заради сопствената изградба на средство не се вклучуваат во неговата набавна вредност.

Ставките на недвижности, постројки и опрема кои се утврдени со попис, а претходно не биле евидентирани во деловните книги, се признаваат по проценета фер вредност а во корист на ревалоризационите резерви.

Ако сметководствената вредност е поголема од проценетиот надоместлив износ, за разликата се врши вредносно усогласување до надоместливиот износ. Добивките или загубите настанати со продажба, се определуваат преку споредба на продажната со сметководствената вредност.

Инвестиционите вложувања се оние издатоци со кои се продолжува векот на употреба на средството, се зголемува неговиот капацитетот, се зголемува квалитетот на производите кои се произведуваат со тоа средство или се намалуваат трошоците на производство на тие производи. Вредноста на инвестиционите вложувања се додава на набавната вредност и така зголемената основица се амортизира.

### 3.2.2. Вреднување по почетното признавање

По почетното признавање, недвижностите, постројките и опремата се вреднуваат по набавна, односно претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањата поради оштетување доколку постојат. Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

### 3.2.3. Пренос на ревалоризационата резерва во капитал

Ревалоризационата резерва која е настаната по основ на ревалоризација на одредени ставки на недвижностите се пренесува во акумулирана добивка за годината во која таа ставка е отуѓена.

Преносот на ревалоризационите резерви во акумулирана добивка може да се врши и додека средството е во употреба. Во тој случај, износот на реализираната ревалоризациона резерва кој се пренесува во акумулирана добивка е разликата помеѓу износот на амортизацијата кој е пресметана на

ревалоризираната вредност на средството и амортизацијата која би била пресметана доколку врз средството е применет моделот на набавна вредност.

### 3.2.4. Амортизација

Амортизација на земјиштето и инвестициите во тек не се пресметува.

Амортизација на материјалните средства се пресметува заради отпис на нивната набавна вредност. Групаацијата пресметува амортизација со примена на пропорционална метода.

Векот на употреба на материјалните средства се проценува на следниот начин:

	31 декември 2024	31 декември 2023
Градежни објекти	40 години	40 години
Опрема	10-20 години	10-20 години
Возила	4-10 години	4-10 години
Останата опрема	4-10 години	4-10 години
Канцелариски мебел	5 години	5 години

Применетите годишни стапки на амортизација кои доследно се применуваат како во претходните така и во тековната година се усогласени со сметководствените политики на Групаацијата и изнесуваат:

	31 декември 2024	31 декември 2023
Градежни објекти	2,5 %	2,5 %
Опрема	5,0 % - 25,0 %	5,0 % - 25,0 %
Возила	10,0% - 25,0 %	10,0% - 25,0 %
Останата опрема	10,0% - 25,0 %	10,0% - 25,0 %
Канцелариски мебел	20,0 %	20,0 %

Во пресметката на амортизацијата се почитува принципот на конзистентност на стапките на амортизација и принципот на истоветност на исправката на вредноста на основните средства со трошокот за амортизација.

Пресметувањето на амортизацијата започнува на денот кога средството станува расположливо за употреба т.е. кога тоа е на локацијата и во состојба неопходна за тоа да биде оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството.

Средството престанува да се амортизира на првиот ден од датумот кога средството е класифицирано како средство коешто се чува за продажба согласно со МСФИ 5 и од датумот кога средството е отпишано.

### 3.2.5. Отпишување (повлекување од употреба и отуѓување)

Недвижности, постројки и опрема се отпишуваат од деловните книги во момент на отуѓување или доколку понатаму од нив не се очекуваат никакви идни економски поволности.

Добивките или загубите кои настануваат со отпишување на одредено средство, се утврдуваат како разлика помеѓу проценетата нето добивка од отуѓување на тоа средство и неговата сметководствена вредност и се признаваат како приход или расход во периодот во кој се настанати.

Недвижностите, постројките и опремата кои во согласност со МСФИ 5 - Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинати работења, ги исполнуваат критериумите да бидат класифицирани како нетековни средства кои се наменети за продажба се вреднуваат во согласност со одредбите на овие сметководствени политики кои се однесуваат на нетековни средства наменети за продажба.

## 3.3. Обезвреднет имот

Одредбите од оваа точка се однесуваат на следните видови на имот:

- Недвижности, постројки и опрема,
- Нематеријални средства,
- Учество во капиталот во зависни и поврзани друштва.

Ако на денот на консолидираниот извештај за финансиската состојба постојат индикации дека вредноста на некое средство од ставот 1 од оваа точка е намалена, се врши проценка на надоместливата вредност. Надоместливата вредност преставува нето продажната цена или употребната вредност во зависност која од овие две е повисока. Ако надоместливата вредност е помала од неговата



сметководствена вредност, сметководствената вредност се сведува на надоместливата вредност и истовремено се намалуваат ревалоризационите резерви доколку претходно биле формирани за тоа средство.

Доколку не се формирани ревалоризациони резерви или формираните резерви се искористени за друга цел, за износот на загубата од обезвреднување се признава расход на периодот. Ако на денот на консолидираниот извештај за финансиската состојба постојат индикации дека претходно признатата загуба од обезвреднување повеќе не постои или дека е намалена, се врши проценка на надоместливата вредност на тоа средство.

За средства кои се вреднуваат по моделот на ревалоризација (објективна, фер вредност), загубата поради обезвреднување призната во претходните години се признава како приход односно зголемување на ревалоризационата резерва и сметководствената вредност се зголемува за надоместливата вредност.

### 3.4. Вложувања во недвижности

Недвижностите (земјиште и/или градежен објект) кои не се користат за потребите на деловното работење и извршување на дејноста, а се поседуваат од Групацијата за остварување на приходи од издавање под закуп или за зголемување на вредноста на недвижноста, се класифицираат како вложувања во недвижности.

По почетното признавање, вложувањата во недвижности се вреднуваат по методот на фер вредност. Фер вредноста на вложувањата во недвижности е нивната пазарна вредност која ја одредува квалификуван проценител.

Добивките или загубите кои се настанати поради промена на фер вредноста на вложувањата во недвижности се признаваат како приход, односно расход за периодот во кој се направени.

Дополнителните трошоци кои се поврзани со вложувањата во недвижности, сметководствено се опфаќаат на начин утврден со стандардите а кој важи за недвижностите, постројките и опремата.

### 3.5. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентираат во финансиските извештаи на Групацијата според нивната набавна вредност. За вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Групацијата поседува контрола над гласачката сила (над 50%).

### 3.6. Нетековни средства што се чуваат за продажба

Нетековното средство се класификува како средство наменето за продажба доколку неговата сметководствена вредност може првенствено да се поврати преку продажна трансакција а не преку продолжување со користење.

За едно средство да се класифицира како нетековно средство наменето за продажба, според условот од ставот 1 од оваа точка, потребно е да се исполнат и дополнителни услови:

- средството да е достапно за моментална продажба во тековната состојба во која се наоѓа,
- продажбата на средството е веројатно да се реализира во рок од една година од денот на признавање како нетековно средство наменето за продажба, под што се подразбира дека постои план или одлука за продажба на средството. За продажбата на средството да биде веројатна, мора да постои пазар за тоа средство, а понудената цена да биде разумно утврдена за да се овозможи продажба во рок од една година.

Нетековните средства кои се рекласифицирани како нетековни средства што се чуваат за продажба се вреднуваат по пониска вредност од:

- сметководствената (сегашна) вредност и
- фер вредноста намалена за продажните трошоци.

Сметководствената вредност преставува вредност по која средството се води во деловните книги во моментот на неговата рекласификација како средство наменето за продажба.

Фер вредноста е пазарната вредност на денот на продажбата. Трошоците за продажба се трошоци кои можат директно да се припишат на продажбата на средството и кои не вклучуваат финансиски трошоци или даноци. Трошоците за продажба се утврдуваат според вредноста во моментот на проценка, а не според износот кој се очекува во моментот на идна продажба.

Ако сметководствената вредност е пониска од проценетата фер вредност намалена за продажните трошоци, вредноста по која нетековното средство наменето за продажба се вреднува во

деловните книги, останува непроменета. Но, доколку сметководствената вредност е поголема од фер вредноста намалена за продажните трошоци, сметководствената вредност треба да се корегира и да се сведе на износот на фер вредноста намалена за продажните трошоци.

Разликата помеѓу повисоката сметководствена вредност и пониската фер вредност се прикажува како расход по основ на обезвреднување.

По истекување на месецот во кој нетековното средство е рекласифицирано во нетековно средство наменето за продажба, се прекинува со пресметка на амортизацијата.

### 3.7. Политика на признавање на долгорочните финансиски вложувања – хартии од вредност и удели

Хартиите од вредност се класифицираат како:

- хартии од вредност вреднувани по фер вредност,
- хартии од вредност кои се чуваат до нивно доспевање и
- хартии од вредност расположливи за продажба

Вложувањата во акции или удели се искажуваат според трошокот за нивно стекнување. Акциите и уделите се водат според методот на трошокот за вложување (набавна вредност плус трансакционите трошоци, освен хартиите од вредност кои се наменети за тргување).

### 3.8. Залихи и отпис на ситен инвентар

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната односно од нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите до нивната сегашна состојба и локација и која ги вклучува и сите трошоци за набавка, трошоци за конверзија и други трошоци.

Нето реализационата вредност ја вклучува продажната цена, намалена за трошоците за приготвување на продажбата.

Намалување на вредноста на залихите се спроведува за време на редовниот годишен попис а врз основа на проценка за нивно оштетување, дотраеност и сл. Намалувањето на вредноста на залихите се врши на товар на расходите на периодот, вклучувајќи го и секое нивелирање по пат на отпис до нето реализационата вредност ако истата е пониска од набавната.

Отписот на ситниот инвентар се врши еднакратно при ставање на истиот во употреба. Амбалажата и автомобилските гумите се отпишуваат 100% при ставање на истите во употреба.

### 3.9. Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и другите институции и останатите побарувања се искажуваат по номинална вредност зголемена за каматите согласно склучениот договор односно одлуката за исплата.

Во вкупните побарувања најзначајна ставка се побарувањата од купувачите во земјата и странство. За овие побарувања Групацијата ги има усвоено следниве политики: побарувањата од купувачите во земјата ги евидентира во денари и по рочност со рокови на втасување (недоспеани, од 0-3 месеци, од 3-6 месеци, од 6 до 12 месеци, над 12 месеци).

Побарувањата од купувачите во странство ги евидентира во соодветни странски валути и во денари и по рочност со рокови на втасување (недоспеани, од 0-3 месеци, од 3-6 месеци, од 6 до 12 месеци, над 12 месеци).

Побарувањата кои се сомнителни и неизвесни во наплатата Групацијата ги евидентира на посебна сметка на сомнителни и спорни побарувања во која спаѓаат сомнителните ненаплатени побарувања и тужените побарувања. За оние побарувања кои се постари од 3 години и се ненаплатливи Групацијата врши исправка на вредноста на крајот на секоја деловна година по директен метод. Вака отпишаните побарувања се сврстуваат во даночно непризнати расходи.

За побарувањата од купувачи спрема кои е отпочната стечајна постапка, Групацијата врши редовно пријавување на своето побарување и за истото врши исправка на вредноста по индиректен метод. Доколку побарувањето е признато од страна на стечајниот управник неговиот отпис е сврстен во групата на даночно признати расходи.

За тужените побарувања за коишто постои правосилно судско решение за наплата а кои не можат да се наплатат, за истите, Групацијата врши директна исправка на вредноста и оваа исправка е сврстена во групата на даночно непризнати расходи.

Дадените заеми, депозити и кауции се искажуваат според нивната номинална вредност согласно договорот. Пресметаните камати се капитализираат после нивната достасаност согласно договорот. Останатите краткорочни вложувања се искажуваат по набавна вредност, зголемена за каматата согласно склучениот договор.

### 3.10. Парични средства и парични еквиваленти

Парите на сметките во денари кај комерцијалните банки се водат во номинални износи според доставениот извод за состојбата на прометот на тие сметки.

Парите во благајна во денари се искажуваат по номинална вредност.

Девизите на сметките во банката и благајната се искажуваат по среден курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на изготвување на консолидираниот извештај за финансиската состојба.

Пресметувањето на девизите се врши секогаш на денот на промената на состојбата на сметката (благајната) и на крајот на месецот.

За целите на составување на консолидираниот извештај за парични текови:

- паричните средства ги опфаќаат готовината во касите и депозитите по видување (денарски и девизни),
- паричните еквиваленти ги опфаќаат краткорочните, високо ликвидни вложувања, кои брзо можат да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на безначаен ризик во промената на нивната вредност (рок на достасаност до 3 месеци и помалку).

### 3.11. Платени трошоци за идни периоди (АВР)

Однапред платените трошоци за идните периоди се искажуваат како активни временски разграничувања и се преставуваат во трошоци на периодот на кој се однесуваат. Причините за разграничувањето како и износите кои се однесуваат на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период а немаат елементи да се искажат како побарувања, се искажуваат како активни временски разграничувања. Кога ќе се стекнат услови за испоставување на документи врз основа на кој се стекнати побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

### 3.12. Долгорочни обврски

Обврските спрема поврзаните друштва, обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, обврските спрема добавувачите и останатите долгорочни обврски се искажуваат по номинална вредност, зголемена за достасаните камати согласно склучениот договор.

Обврските искажани во девизи се пресметуваат по средниот курс на Народната банка на денот на изготвување на консолидираниот извештај за финансиската состојба, но и на крајот на секој месец во случај кога се отплаќаат долгови.

За долгорочните обврски за кои не се пристигнати опомени и тужбени побарувања а се постари од три години, Групацјата врши нивно приходување.

### 3.13. Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачите и останатите обврски се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Овие обврски се класифицираат како краткорочни доколку на датумот на изготвување на консолидираниот извештај за финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци. Обврските кон доверителите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност.

### 3.14. Обврски по кредити

Сите обврски спрема трети лица за кои се плаќа камата се презентирани како финансиски обврски. Обврските со доспевање во рок подолг од една година се класифицираат како нетековни обврски, додека

оние со рок на доспевање до една година како тековни обврски заедно со тековниот дел на долгорочните кредити (камати).

Долгорочните обврски по долгорочни заеми и кредити се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски а на товар на расходите од финансирање. Долгорочните обврски по заеми и кредити од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на консолидираниот извештај за финансиската состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходите, односно расходите од финансирање.

### **3.15. Одложени плаќања на трошоци и приходи за идните периоди (ПВР)**

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска, а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период. Кога ќе се прибават документи за признавање на обврските, се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките на обврските.

Приходите за кои нема услови за признавање во тековниот пресметковен период, се одложуваат преку временски разграничувања за идни периоди.

Во корист на временските разграничувања се евидентираат и наплатените приходи кои се однесуваат за идните периоди, а за кои не било искажано соодветно побарување.

### **3.16. Резервирања**

Резервации се признаваат кога Групацијата има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан од кој се очекува одлив на парични или други средства и кога износот на надоместокот со голема веројатност може да се предвиди. Резервирањата се евидентираат според нивната сегашна вредност на очекуваните трошоци потребни за надоместување на обврската. Расходот за било која резервација се признава во консолидираниот баланс на успех намален за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

### **3.17. Неизвесности**

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минат настан чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Групацијата. Неизвесните обврски не се признаваат во консолидираниот финансиски извештаи туку само се обелоденуваат.

Неизвесно средство е можно средство кое произлегува од минат настан и чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Групацијата. Неизвесно средство се признава само кога остварувањето на приходот е речиси сигурен.

### **3.18. Придонеси за пензиско и инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос**

Групацијата врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените се уплатуваат во соодветните пензиски фондови. Групацијата нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Групацијата е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на нивното пензионирање. Групацијата нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за консолидираниот финансиски извештаи.

Групацијата е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат од работа по основ на технолошки вишок, износ кој зависи од работниот стаж на вработениот, но најмногу до седум месечни просечни плати исплатени во Република Северна Македонија. Групацијата нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за консолидираниот финансиски извештаи.

### 3.19. Капитал

#### 3.19.1. Основна главнина

Запишаниот (основен) капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во трговскиот регистар при основањето односно при промената на уписот на вредноста на капиталот.

#### 3.19.2. Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од страна на Групацијата и кои ги поседува Групацијата се третираат како сопствени (резервски) акции и се признаваат по нивна набавна вредност а се презентираат како намалување на капиталот на Групацијата.

#### 3.19.3. Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Групацијата е должно да издвои од добивката во тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 1/10 од основната главнина на Групацијата. Доколку износот на оваа резерва не надминува 1/10 од вредноста на основната главнина, истата може да се употреби само за покривање на загубите.

#### 3.19.4. Ревалоризациони резерви

Ревалоризациона резерва (ревалоризационен вишок) произлегува од објективно вреднување на нетековните средства после нивното почетно признавање според набавната вредност, како и од дополнително вреднување на финансиските инструменти кои се расположливи за продажба. Ревалоризациониот вишок се пренесува во акумулираната добивка кога истиот ќе се реализира согласно МСС 16.

### 3.20. Задржана (акумулирана) добивка/загуба

Во деловните книги на Групацијата посебно се искажува задржаната (нераспоредена) добивка, а посебно искажаната загуба од работењето.

Искажаната загуба од работењето може да се покрие со задржаната добивка само по Одлука на Групацијата, а во согласност со одредбите на Законот за трговските друштва.

Доколку настане загуба, истата се покрива од сите позиции на капиталот. Членовите на Групацијата не се обврзани со договорот на Групацијата / статутот да ја покриваат загубата со внесување на дополнителни влогови.

Исплатата на дивиденда или добивка се спроведува врз основа на Одлука на собранието и според одредбите на Законот за трговските друштва.

### 3.21. Добивка или загуба во тековната година

Добивката или загубата во тековната година во консолидираниот извештај за финансиската состојба се искажува по оданочување и тоа како добивка, односно загуба од работењето.

### 3.22. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Групацијата сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска од набавната, по сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Во текот на разгледуваниот период Групацијата нема трансакции кои претставуваат финансиски наеми, при што истото не се јавува ни како корисник на такви средства.

Наемите кај кои значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицирани како оперативни наеми.

Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за финансиската состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности. Групацијата во тековната година се јавува и како наемодавател и како наемокорисник на такви на средства.

### 3.23. Приходи од продажба и останати приходи

Приходите од продажба се признаваат кога ризиците и користите се пренесени на купувачот или кога услугите се извршени. Приходите од продажба се евидентираат намалени за даноците и попустите при продажбата.

Приходите од продажба на производи се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- на купувачот му се пренесени сите значајните ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на стоките. Групацијата не задржува вистинска контрола врз продадените стоки;
- приходите може веродостојно да се измерат;
- веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив во Групацијата;
- трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите од услуги се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- приходот може веродостојно да се измери;
- веројатно е дека Групацијата ќе има прилив на економски користи;
- степенот на довршеност може веродостојно да се измери;
- трошоците на трансакцијата и за довршување на трансакцијата можат да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите кои произлегуваат од употреба на средства на Групацијата од страна на други друштва со кои се заработуваат камати, тантиеми и дивиденди, треба да се признаат како приходи тогаш кога не постои значајна несигурност за нивното мерење и наплата.

### 3.24. Признавање на расходите

Расходите се признаваат согласно Рамката за составување и презентирање на финансиските извештаи (МСФИ).

Во политиката за признавање на расходите, Групацијата се придржува до следните критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, при што е возможно да се измери со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и консолидираните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во консолидираниот извештај за финансиска состојба;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка.

### 3.25. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датумот на консолидираниот извештај за сеопфатна добивка се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат независно дали се наплатени или не. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажби на хартии од вредност, приходи од камати и од курсни разлики.

- **Камати:** се признаваат на пресметковна основа за периодот на кои се однесуваат, имајќи го во предвид фактичкиот пренос на средствата.
- **Дивиденди:** за дивиденди кои не произлегуваат од вложувања евидентирани според методот на главнина, се признаваат кога ќе се утврдат правата на сопствениците за примање на истите.
- **Курсни разлики:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.
- **Капитални добивки:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.

### 3.26. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датум на консолидираниот извештај за сеопфатна добивка се прикажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени или не. Тие се состојат од расходи за камати, провизии и курсни разлики.

### 3.27. Трошоци од позајмици

Трошоците за позајмици се признаваат како расходи за периодот во кој се настанати, освен оние кои се капитализирани.

Трошоците за позајмици директно припишани на стекнување, изградба или производство на средства кои се квалификуваат согласно со МСС 23, се капитализираат како составен дел на набавната вредност, односно на цената на чинење на средството.

### 3.28. Данок на добивка

Во согласност со важечката законската регулатива во Република Северна Македонија, данок на добивка се плаќа на остварената добивка во тековната година како и на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи.

Групацијата изготвува Даночен биланс, пресметува и плаќа данок на добивка по стапка од 10% на остварената добивка, на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи.

Данокот на добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок на добивка се пресметува согласно законските прописи во РСМ. Одложениот данок на добивка е пресметан за временските разлики помеѓу даночната основица и сегашната вредност на средствата и обврските. Одложениот данок не се пресметува при почетно вреднувања на средствата и обврските доколку во моментот на трансакцијата нема влијание врз даночната добивка или загуба. Одложениот данок се пресметува со примена на тековната даночна стапка. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики. Одложеното даночно средство е пресметано врз основа на веројатноста на постоење на идни оданочливи добивки кои ќе овозможат искористување на одложеното даночно средство.

### 3.29. Заработувачка по акција

Групацијата ја прикажува основната заработувачка по акција на обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за тековната година која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

### 3.30. Промена на сметководствени политики

Сметководствените политики кои се утврдени со овој правилник се применуваат од период во период на конзистентна основа. Сметководствените политики се менуваат доколку тоа е условено со измена или донесување на нови МСС/МСФИ.

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во финансиските извештаи. За промените во сметководствените политики одлучува Одборот на директори на РЖ Услуги АД Скопје Групацијата.

Новата сметководствена политика се применува ретроактивно, кога тоа се бара од МСС/МСФИ како од секогаш да била применета, освен кога износот на корекција не може прецизно да се утврди. Во таков случај новата сметководствена политика се применува на перспективна основа.

Ефектот кој настанува од ретроактивна примена на новите сметководствени политики се признава како корекција на пренесениот резултат, во согласност со МСС 8 – Сметководствени политики, промени во сметководствени проценки и грешки.

За оние средства, обврски, приходи и расходи за кои со овој акт не се утврдени сметководствени политики ќе се применува основниот третман за нивно мерење утврден во соодветниот МСФИ.

## **БЕЛЕШКА 4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ**

### **4.1. Финансиски ризици и управување со истите**

Групацијата влегува во различни трансакции кои произлегуваат од незиното секојдневно работење а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Групацијата е изложена и политики за управување со нив се следните:

#### **4.1.1. Ризик од промена на девизниот курс**

Групацијата влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки на странски пазари при што истата е изложена на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Групацијата нема посебна политика за управување со овој вид на ризик со оглед дека во Република Северна Македонија и не постојат финансиски инструменти за избегнување на овој ризик. Според ова, Групацијата е изложена на можни флукуации на странските валути кои сепак се ограничени поради фактот што најголем број од трансакции се во Евра, чии валутен курс се смета за релативно стабилен.

#### **4.1.2. Ризик од промена на цени**

Групацијата не е изложена на ризик од промена на цените на вложувањата расположливи за продажба бидејќи нема вложувања кои се расположливи за продажба (хартии од вредност).

#### **4.1.3. Кредитен ризик**

Групацијата е изложена на кредитен ризик во случај кога нејзините купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите стасани обврски за плаќање. Групацијата има голем број на купувачи така што овој ризик е минимален но сепак постои. Групацијата нема изградено некоја посебна политика со која би можела да управува со кредитниот ризик или со која би можела да го намали кредитниот ризик.

#### **4.1.4. Каматен ризик**

Групацијата се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека во текот на 2024 година, Групацијата не користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки може да се каже дека Групацијата не е изложена на ваков вид на ризик.

#### **4.1.5. Ризик од неликвидност**

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Групацијата нема да биде во состојба са своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврски спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потреба готовина за сервисирање на своите пристигнати обврски. Групацијата нема вакви проблеми во своето работење.

#### **4.1.6. Даночен ризик**

Согласно законските прописи во Република Северна Македонија, финансиски извештаи и сметководствената евиденција на друштвата во рамките на Групацијата подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните биланси за тековната година. Во тековната 2024 години во Групацијата не е вршена контрола од страна на даночните власти. Сепак, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не можат да се определат со разумна сигурност.

### **4.2. Финансиски инструменти**

#### **4.2.1. Ризик на финансирање**

Групацијата врши финансирање на своето работење од сопствени средства (акумулирана добивка и амортизација) и со користење на краткорочни позајмици со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Групацијата континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември тековна и претходна година е следна:

	Во илјади (000) МКД			
	2024		2023	
Долгорочна задолженост	Група	Матично	Група	Матично



Долгорочни обврски	-	-	-	-
Парични средства и парични еквиваленти	2.590	2.369	12.266	11.919
<b>Нето обврски</b>	<b>(2.590)</b>	<b>(2.369)</b>	<b>(12.266)</b>	<b>(11.919)</b>
Вкупно капитал и резерви	647.001	694.633	664.371	706.641
<b>% на долгорочна задолженост во однос на капиталот</b>	<b>(0,40%)</b>	<b>(0,34%)</b>	<b>(1,85%)</b>	<b>(1,68%)</b>

	Во илјади (000) МКД			
	2024		2023	
Вкупна задолженост	Група	Матично	Група	Матично
Вкупни обврски (краткорочни и долгорочни)	69.399	77.008	72.520	79.005
Вкупни средства	747.560	802.801	736.892	785.646
<b>% на вкупна задолженост во однос на вкупните средства</b>	<b>9,28%</b>	<b>9,59%</b>	<b>9,84%</b>	<b>10,06%</b>

#### 4.2.2. Ризик од девизни валути

Групацијата може да влезе во трансакции со странски валути кои произлегуваат од набавки на странски пазари, при што истата може да биде е изложена на секојдневни промени на девизните курсеви на странски валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во илјади денари е како што следи:

	Во илјади (000) МКД					
	Средства		Обврски		Салдо	
	2024	2023	2023	2023	2024	2023
ЕУР	-	-	-	-	-	-
УСД	-	-	-	-	-	-
Други	-	-	-	-	-	-

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на консолидираниот извештај за финансиската состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката а негативните намалувања на добивката за соодветниот период.

	Во илјади (000) МКД					
	Зголемување за 10%			Намалувања за 10%		
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ЕУР	-	-	-	-	-	-
УСД	-	-	-	-	-	-
Други	-	-	-	-	-	-
<b>Нето ефект</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 4.2.3. Ризик од промена на каматите

Групацијата се изложува на промени на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки. Групацијата користи позајмици со фиксни каматни стапки. Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот на годините е:

	Во илјади (000) МКД			
	2024		2023	
Финансиски средства	Група	Матично	Група	Матично
<b>Некаматносни</b>				
Парични средства	2.590	2.369	12.266	11.919
Побарувања од купувачи	325.863	397.389	257.985	329.479
Дадени аванси	291	-	268	-
Останати побарувања	2.613	1.283	2.521	839
Краткорочни финансиски средства	11.942	-	17.942	-

Вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>343.299</b>	<b>401.041</b>	<b>290.983</b>	<b>342.237</b>
<b>Каматоносни со променлива каматна стапка</b>		-		
Парични средства на сметки	-	-	-	-
Дадени депозити во банки	-	-	-	-
Дадени заеми на поврзани друштва	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Финансиски обврски</b>				
<b>Некаматоносни</b>				
Обврски кон добавувачи	14.053	25.638	10.215	18.864
Останати тековни обврски	7.900	3.924	7.617	5.452
<b>Вкупно</b>	<b>21.953</b>	<b>29.562</b>	<b>17.832</b>	<b>24.231</b>
<b>Каматоносни со фиксна каматна стапка</b>				
Обврски по кредити со променлива каматна стапка	-	-	-	-
Обврски по кредити (позајмици) со фиксна каматна стапка	47.446	47.446	54.688	54.688
<b>Вкупно</b>	<b>47.446</b>	<b>47.446</b>	<b>54.688</b>	<b>54.688</b>

Групацијата нема побарувања и обврски кои се со променлива каматна стапка.

#### 4.2.4. Ризик од неликвидност

Групацијата е изложена на ризик од неликвидност кога нема да биде во можност со своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврските спрема своите доверители и кредитори. Ваквиот ризик Групацијата го надминува со континуирано обезбедување на потребни парични средства за сервисирање на своите пристигнати обврски.

## БЕЛЕШКА 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2024		2023	
	Група	Матично	Група	Матично
<b>Приходи од продажба</b>				
Приходи од продажба на добра и услуги на поврзани друштва врз други основи	50	50	44	44
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	197.807	185.118	200.592	187.629
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	-	-	-	-
Приходи од наемнини	3.876	3.876	3.451	3.451
<b>Вкупно</b>	<b>201.735</b>	<b>189.045</b>	<b>204.088</b>	<b>191.124</b>
<b>Елиминација по консолидација</b>	<b>(12.740)</b>		<b>(13.008)</b>	
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>188.995</b>		<b>191.080</b>	

Структурата на приходите по сегменти е како што следи:

	2024		2023	
	Група	Матично	Група	Матично
<b>Приходи од продажба</b>				
<b>Приходи од наемнини</b>	<b>3.876</b>	<b>3.876</b>	<b>3.451</b>	<b>3.451</b>
Приходи од наемнини на деловен простор	1.096	1.096	1.072	1.072
Приходи од наем на резервоари	2.780	2.780	2.379	2.379
<b>Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата</b>	<b>185.118</b>	<b>185.118</b>	<b>187.629</b>	<b>187.629</b>

3 (три) барска индустриска вода	68.728	68.728	79.737	79.737
Архивирање	22	22	38	38
Други услуги	2	2	31	31
Хигиенска вода	11.069	11.069	10.806	10.806
Индустриска мека вода	87.230	87.230	72.841	72.841
Надомест за користење на цевководи	8.927	8.927	8.952	8.952
Обезбедување	2.010	2.010	1.779	1.779
Обезбедување и ПП заштита	5.835	5.835	11.186	11.186
Одржување хигиена	193	193	-	-
Обука и сервисирање на ПП апарати	-	-	2	2
ПП заштита и дополнително дежурство	1.095	1.095	1.932	1.932
Техничка документација	7	7	-	-
Телефон	-	-	333	333
<b>Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата</b>	<b>12.689</b>	<b>-</b>	<b>12.963</b>	<b>-</b>
Префактурирање за Когел	-	-	-	-
Приходи од продажба на добра во земјата (Когел)	12.689	-	12.963	-
<b>Приходи од продажба на добра и услуги на поврзани друштва врз други основи</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
Закуп на деловни простории на поврзани субјекти	50	50	44	44
<b>Вкупно</b>	<b>201.733</b>	<b>189.045</b>	<b>204.088</b>	<b>191.124</b>
Елиминација по консолидација	(12.740)	-	(13.008)	-
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>188.995</b>	<b>-</b>	<b>191.080</b>	<b>-</b>

## БЕЛЕШКА 6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Останати приходи	2024		2023	
	Група	Матично	Група	Матично
Останати приходи од работењето	126	-	389	389
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	791	791	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>916</b>	<b>791</b>	<b>389</b>	<b>389</b>
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>916</b>	<b>-</b>	<b>389</b>	<b>-</b>

## БЕЛЕШКА 7. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

Трошоци за сировини и материјали	2024		2023	
	Група	Матично	Група	Матично
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	47.100	47.100	46.291	46.291
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	466	466	674	674
Трошоци за енергија (за производство)	53.407	53.407	50.013	50.013
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	587	587	553	553
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за производство)	2.781	2.781	2.483	2.483
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за администрација, управа и продажба)	103	103	237	237
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство)	34	34	104	104
<b>Вкупно</b>	<b>104.477</b>	<b>104.477</b>	<b>100.353</b>	<b>100.353</b>
Елиминација по консолидација	-	-	-	-

<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>104.477</b>	<b>100.353</b>	<b>100.353</b>
--------------------------------	----------------	----------------	----------------

## **БЕЛЕШКА 8. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ**

	Во илјади (000) МКД			
	2024		2023	
	Група	Матично	Група	Матично
Набавна вредност на продадени стоки				
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	7	7	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## **БЕЛЕШКА 9. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ**

	Во илјади (000) МКД			
	2024		2023	
	Група	Матично	Група	Матично
Услуги со карактер на материјални трошоци				
Транспортни услуги	202	202	366	366
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	508	508	555	555
Услуги за одржување и заштита	3.668	3.668	4.444	4.444
Комунални услуги	137	137	179	179
Останати услуги	1.191	1.185	1.110	1.110
Наем - лизинг	155	111	126	83
<b>Вкупно</b>	<b>5.861</b>	<b>5.811</b>	<b>6.780</b>	<b>6.736</b>
Елиминација по консолидација	(47)		(44)	
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>5.814</b>	<b></b>	<b>6.736</b>	<b></b>

## **БЕЛЕШКА 10. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО**

	Во илјади (000) МКД			
	2024		2023	
	Група	Матично	Група	Матично
Останати трошоци на работењето				
Трошоци за надомест и други примања на членови на Управен и Надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.200	1.200	1.200	1.200
Трошоци за спонзорства и донации	115	115	10	10
Трошоци за репрезентација	11.080	11.080	276	276
Трошоци за осигурување	18.113	18.072	218	218
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	45	15	417	127
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	176	170	10.357	10.357
Останати трошоци на работењето	6.462	189	18.235	18.225
<b>Вкупно</b>	<b>37.190</b>	<b>30.840</b>	<b>30.714</b>	<b>30.414</b>
Елиминација по консолидација	(18.689)		(12.963)	
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>18.501</b>	<b></b>	<b>17.750</b>	<b></b>

## **БЕЛЕШКА 11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ**

Во илјади (000) МКД  
2024 2023

Трошоци за вработени	Група	Матично	Група	Матично
Останати трошоци за вработените	3.646	3.567	2.328	1.887
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	22	22	31	31
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	997	997	555	555
Трошоци за осигурување		-	-	-
Плата и надоместоци на плата - бруто	51.421	39.895	53.557	42.219
<b>Вкупно</b>	<b>56.086</b>	<b>44.482</b>	<b>56.472</b>	<b>44.693</b>
Елиминација по консолидација			-	
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>56.086</b>		<b>56.472</b>	

## БЕЛЕШКА 12. АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

	2024		Во илјади (000) МКД 2023	
	Група	Матично	Група	Матично
Амортизација на основни средства				
Трошоци за амортизација (за производство)	16.214	16.214	15.741	15.741
<b>Вкупно</b>	<b>16.214</b>	<b>16.214</b>	<b>15.741</b>	<b>15.741</b>
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>16.214</b>		<b>15.741</b>	

## БЕЛЕШКА 13. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА ТЕКОВНИТЕ СРЕДСТВА

	2024		Во илјади (000) МКД 2023	
	Група	Матично	Група	Матично
Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства				
Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	44	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>44</b>		<b>-</b>	

## БЕЛЕШКА 14. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

	2024		Во илјади (000) МКД 2023	
	Група	Матично	Група	Матично
Останати расходи од работењето				
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	-	-	-	-
Останати расходи од работењето	930	927	1.709	1.709
<b>Вкупно</b>	<b>930</b>	<b>927</b>	<b>1.709</b>	<b>1.709</b>
Елиминација по консолидација	(3)		-	
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>927</b>		<b>1.709</b>	

## БЕЛЕШКА 15. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

Во илјади (000) МКД  
2024 2023

Финансиски приходи	Група	Матично	Група	Матично
Приходи врз основа на камати од работењето со поврзани друштва	6.000	6.000	4	-
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	77	77		
<b>Вкупно</b>	<b>6.077</b>	<b>6.077</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
Елиминација по консолидација	(6.000)		-	
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>77</b>		<b>4</b>	

## БЕЛЕШКА 16. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

Финансиски расходи	2024		Во илјади (000) МКД 2023	
	Група	Матично	Група	Матично
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	5.213	5.157	3.038	3.037
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	5	5	4	4
<b>Вкупно</b>	<b>5.218</b>	<b>5.163</b>	<b>3.042</b>	<b>3.041</b>
Елиминација по консолидација	-		-	
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>5.218</b>		<b>3.042</b>	

## БЕЛЕШКА 17. ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

Добивка/загуба пред оданочување	2024		Во илјади (000) МКД 2023	
	Група	Матично	Група	Матично
Добивка/загуба пред оданочување	(17.301)	(12.008)	(10.330)	(11.173)
<b>Вкупно</b>	<b>(17.301)</b>	<b>(12.008)</b>	<b>(10.330)</b>	<b>(11.173)</b>
Елиминација по консолидација	-		-	
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>(17.301)</b>		<b>(10.330)</b>	

## БЕЛЕШКА 18. ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно важечките законски прописи друштвата во рамките на Групаацијата пресметуваат и плаќаат данокот на добивка.

Пресметка на данок на добивка	2024		Во илјади (000) МКД 2023	
	Група	Матично	Група	Матично
Финансиски резултат од БУ	(17.297)	(12.008)	(10.416)	(11.173)
Непризнати расходи за даночни цели	13.883	7.783	6.070	6.069
Даночна основа	(4.910)	(4.225)	(4.248)	(5.103)
Намалување на даночна основа	-	-	-	-
Даночна основа по намалување	685	-	855	-
Пресметан данок на добивка (10% x даночна основа)	69	-	86	-
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-	-	-
<b>Пресметан данок по намалување</b>	<b>69</b>	<b>-</b>	<b>86</b>	<b>-</b>
Елиминација по консолидација	-		-	
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>69</b>	<b>-</b>	<b>86</b>	<b>-</b>

## БЕЛЕШКА 19. НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

Нето добивка/загуба	Во илјади (000) МКД			
	2024		2023	
	Група	Матично	Група	Матично
Нето добивка/загуба	(17.370)	(12.008)	(10.416)	(11.173)
<b>Вкупно</b>	<b>(17.370)</b>	<b>(12.008)</b>	<b>(10.416)</b>	<b>(11.173)</b>
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>(17.370)</b>		<b>(10.416)</b>	

## БЕЛЕШКА 20. ВКУПНА СЕОФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА

Вкупна сеопфатна добивка/загуба	Во илјади (000) МКД			
	2024		2023	
	Група	Матично	Група	Матично
Вкупна сеопфатна добивка/загуба	(17.370)	(12.008)	(10.416)	(11.173)
<b>Вкупно</b>	<b>(17.370)</b>	<b>(12.008)</b>	<b>(10.416)</b>	<b>(11.173)</b>
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>(17.370)</b>		<b>(10.416)</b>	

## БЕЛЕШКА 21. СЕОФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА КОЈА ИМ ПРИПАЃА НА ИМАТЕЛИ НА АКЦИИ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО

Сеопфатна добивка / загуба која им припаѓа на иматели на акции на матичното друштво	Во илјади (000) МКД			
	2024		2023	
	Група	Матично	Група	Матично
Сеопфатна добивка / загуба која им припаѓа на иматели на акции на матичното друштво	(15.999)	(12.008)	(10.608)	(11.173)
<b>Вкупно</b>	<b>(15.999)</b>	<b>(12.008)</b>	<b>(10.608)</b>	<b>(11.173)</b>
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>(15.999)</b>		<b>(10.608)</b>	

## БЕЛЕШКА 22. СЕОФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА КОЈАШТО ИМ ПРИПАЃА НА НЕКОНТРОЛИРАНОТО УЧЕСТВО

Сеопфатна добивка / загуба која им припаѓа на неконтролираното учество	Во илјади (000) МКД			
	2024		2023	
	Група	Матично	Група	Матично
Сеопфатна добивка / загуба која им припаѓа на неконтролираното учество	(1.371)	-	192	-
<b>Вкупно</b>	<b>(1.371)</b>	<b>-</b>	<b>192</b>	<b>-</b>
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>(1.371)</b>	<b>-</b>	<b>192</b>	<b>-</b>

## БЕЛЕШКА 23. ОСНОВНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА

Основната добивка/загуба по акција се пресметува со делење на добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	Во МКД			
	2024		2023	
	Група	Матично	Група	Матично
Добивка/Загуба по оданочување	(17.370.221)	(12.007.920)	(10.415.886)	(11.173.050)
Добивка/Загуба за сопствениците	(17.370.221)	(12.007.920)	(10.415.886)	(11.173.050)
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	1.571.668	1.571.668	1.571.668	1.571.668
<b>Основна добивка по акција (денари по акција)</b>	<b>(11,05)</b>	<b>(7,64)</b>	<b>(6,62)</b>	<b>(7,11)</b>
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>(11,05)</b>		<b>(6,62)</b>	

## БЕЛЕШКА 24. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Вид на основно средство	Гудвил (Goodwil)	Во илјади (000) МКД	
		Концесии, патенти, лиценци, трговски и услужни марки	Вкупно
<b>Набавна вредност на НС (состојба на 01.01.2024)</b>	<b>9.353</b>	<b>179</b>	<b>9.531</b>
-директни зголемувања	-	-	-
-прекнижувања	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-
-ревалоризација	-	0	0
<b>Состојба на НС на 31.12.2024</b>	<b>9.353</b>	<b>179</b>	<b>9.531</b>
<b>Исправка на НС на 01.01.2024</b>	<b>-</b>	<b>(179)</b>	<b>(179)</b>
-амортизација	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-
-ревалоризација	-	0	0
<b>Состојба на исправката на НС на 31.12.2024</b>	<b>-</b>	<b>(179)</b>	<b>(179)</b>
<b>Сегашна вредност на НС на 31.12.2024</b>	<b>9.353</b>	<b>0</b>	<b>9.353</b>

Вид на нематеријални средства	Гудвил (Goodwil)	Во илјади (000) МКД	
		Концесии, патенти, лиценци, трговски и услужни марки	Вкупно
<b>Набавна вредност на НС (состојба на 01.01.2023)</b>	<b>9.353</b>	<b>179</b>	<b>9.531</b>
-директни зголемувања	-	-	-
-прекнижувања	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-
<b>Состојба на НС на 31.12.2023</b>	<b>9.353</b>	<b>179</b>	<b>9.531</b>
<b>Исправка на НС на 01.01.2023</b>	<b>-</b>	<b>(179)</b>	<b>(179)</b>



-амортизација	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-
<b>Состојба на исправката на НС на 31.12.2023</b>	-	<b>(179)</b>	<b>(179)</b>
<b>Сегашна вредност на НС на 31.12.2023</b>	<b>9.353</b>	<b>0</b>	<b>9.353</b>

РЖ Услуги поседува вложување во Когел Стил ДОО Скопје (75%) врз основа на заплена на удел од страна на Енергоуслуги и Гас & Електрицити ДОО Скопје во Когел Стил, во деловна комбинација, согласно проценка направена од овластен проценувач, во постапката на извршување преку извршител. Номиналната главнина на Когел Стил ДОО Скопје изнесува 308 илјади денари (5.008 ЕУР). Вредноста на друштвото Когел Стил ДОО Скопје согласно погоре наведената проценка направена од страна на овластен проценувач изнесува 19.013 илјади денари. РЖ Услуги во основната главнина на Когел ДОО Скопје учествува со 75%.

## БЕЛЕШКА 25. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Вид на основно средство	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелар. инвентар, мебел и транспор. средства	Биолош. средства	Останати материја. средства	Во илјади (000) МКД	
							Материја. средства во подготовка	Вкупно
<b>Набавна вредност на ОС (состојба на 01.01.2024)</b>	<b>138.083</b>	<b>220.095</b>	<b>644.655</b>	<b>28.073</b>	<b>11</b>	<b>1.423</b>	-	<b>1.032.341</b>
-директни зголемувања	-	1.345	1.966	473	-	-	-	3.784
-прекнижувања	-	-	-	-	-	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-	(1.475)	-	-	-	(1.475)
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на ОС на 31.12.2024</b>	<b>138.083</b>	<b>221.440</b>	<b>646.621</b>	<b>27.071</b>	<b>11</b>	<b>1.423</b>	-	<b>1.034.649</b>
<b>Исправка на ОС на 01.01.2024</b>	-	<b>(52.246)</b>	<b>(561.047)</b>	<b>(24.012)</b>	-	-	-	<b>(637.306)</b>
-амортизација	-	(5.570)	(9.422)	(1.222)	-	-	-	(16.214)
-расходи и отуѓувања	-	-	-	1.643	-	-	-	1.643
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на исправката на ОС на 31.12.2024</b>	-	<b>(57.816)</b>	<b>(570.469)</b>	<b>(23.591)</b>	-	-	-	<b>(651.877)</b>
<b>Сегашна вредност на ОС на 31.12.2024</b>	<b>138.083</b>	<b>163.624</b>	<b>76.152</b>	<b>3.480</b>	<b>11</b>	<b>1.423</b>	-	<b>382.773</b>

За земјиштето во вкупен износ од 138.083 илјади денари, Групацијата не поседува доказ за сопственост (имотен лист), туку истото му е дадено на користење од страна на Република Северна Македонија. Во тек е постапка за добивање право на сопственост над ова земјиште која заклучно со 31 декември 2024 година сеуште не е завршена.

Групацијата има дадено Хипотеки на својот имот како обезбедување спрема физички лица (Белешка 30.1). Исто така Групацијата има дадено под закуп дел од својот имот по Договор за закуп на складишен простор УЗП бр.191/2019 од 14.01.2019 година, каде како закупец се јавува Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје на период од 4 години продолжен на уште 6 години и истиот завршува на ден 11.02.2029 година. Под закуп, на друштвото Супер трејд ДООЕЛ Скопје, РЖ Услуги му има издадено надворешен резервоар за мазут за период од 01.07.2019 до 30.06.2025 година.

Во тековната 2024 година Групацијата има нови набавки на основни средства во вкупен износ од 3.784 илјади денари. Дел од овие ново набавени основни средства се однесуваат на:

- Градежни објекти во износ од 1.345 илјади денари;
- Постројки и опрема во износ од 1.966 илјади денари,
- Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебели транспортни средства во износ од 473 илјади денари;

Групацијата има расходуван канцелариски и друг инвентар во износ од 1.475 илјади денари.

Сите недвижности, постројки и опрема со кои располага Групацијата се користат за обавување на неговите деловни активности.

Вид на основно средство	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелар. инвентар, мебел и транспор. средства	Биолош. средства	Останати материја. средства	Во илјади (000) МКД	
							Материја. средства во подготов.	Вкупно
Набавна вредност на ОС (состојба 01.01.2023)	138.083	218.022	643.168	24.809	11	1.423	-	1.025.516
-директни зголемувања	-	2.073	1.487	3.264	-	-	-	6.824
-прекнижувања	-	-	-	-	-	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на ОС на 31.12.2023	138.083	220.095	644.655	28.073	11	1.423	-	1.032.341
Исправка на ОС на 01.01.2023	-	(46.726)	(551.573)	(23.267)	-	-	-	(621.565)
-амортизација	-	(5.521)	(9.474)	(745)	-	-	-	(15.741)
-расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на исправката на ОС на 31.12.2023	-	(52.246)	(561.047)	(24.012)	-	-	-	(637.306)
Сегашна вредност на ОС на 31.12.2023	138.083	167.849	83.608	4.061	11	1.423	-	395.035

## БЕЛЕШКА 26. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Долгорочни финансиски средства	Во илјади (000) МКД			
	2024		2023	
	Група	Матично	Група	Матично
<b>Вложувања во подружница</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
Учество во капитал во зависно друштво Енергоуслуги ДООЕЛ	360	360	360	360
<b>Вложувања во придружни друштва и заеднички контролирани друштва (учество во заеднички вложувања)</b>	<b>292</b>	<b>231</b>	<b>292</b>	<b>231</b>
Вложувања во придружни друштва во земјата Когел стил ДОО	231	231	231	231
Вложувања во Гас и Електрицити трејдинг ДОО Скопје	61	-	61	-
<b>Вкупно</b>	<b>652</b>	<b>591</b>	<b>652</b>	<b>591</b>
<b>Елиминација по консолидација</b>	<b>(591)</b>		<b>(591)</b>	
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>61</b>		<b>61</b>	

Долгорочните финансиски средства се однесуваат на вложувања во погоре наведените субјекти кои преставуваат поврзани друштва на матичното друштво РЖ Услуги. Имено, РЖ Услуги е 100% сопственик на друштвото Енергоуслуги Скопје. Вложувањето пак во Когел Стил ДОО Скопје во износ од 231 илјади денари е добиено врз основа на заплена на удели на Енергоуслуги и Гас & Електрицити ДОО Скопје. РЖ Услуги во капиталот на ова друштво (Когел Стил ДОО) учествува со 75%.

## БЕЛЕШКА 27. ЗАЛИХИ

Залихи	Во илјади (000) МКД			
	2024		2023	
	Група	Матично	Група	Матично
Залиха на сировини и материјали	4.431	4.431	4.660	4.660
Залиха на резервни делови	6.371	3.360	6.404	3.393
Залиха на ситен инвентар, амбалажа и автогуми	717	717	662	662
Стоки	555	537	556	537

<b>Вкупно</b>	<b>12.074</b>	<b>9.044</b>	<b>12.281</b>	<b>9.251</b>
Елиминација по консолидација	-		-	
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>12.074</b>		<b>12.281</b>	

Суровините, материјалите, резервните делови, ситниот инвентар и авто гумите се водат по просечна цена, а трговските стоки се водат по продажна цена.

## **БЕЛЕШКА 28. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА**

	2024		2023	
	Група	Матично	Група	Матично
<b>Краткорочни побарувања</b>				
<b>Побарување од поврзани субјекти</b>	<b>83.281</b>	<b>71.526</b>	<b>80.291</b>	<b>71.495</b>
<b>Побарувања од купувачи</b>	<b>325.863</b>	<b>325.863</b>	<b>257.985</b>	<b>257.985</b>
Побарувања од купувачи во земјата	36.883	36.883	28.532	28.532
Побарувања за камати (договорни и казнени)	-	-	51.418	51.418
Побарувања од специфично работење со неповрзани друштва	82.165	82.165	1.653	1.653
Спорни и сомнителни побарувања	207.862	207.862	177.429	177.429
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	(1.047)	(1.047)	(1.047)	(1.047)
<b>Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции</b>	<b>291</b>	<b>-</b>	<b>268</b>	<b>-</b>
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	291	-	268	-
<b>Побарувања од државата</b>	<b>1.952</b>	<b>741</b>	<b>2.240</b>	<b>675</b>
Данок на додадена вредност	9	9	375	16
Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	1.258	46	1.842	637
Побарувања за повеќе платен данок на имот	685	685	22	22
<b>Побарување од вработени</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>164</b>
Останати побарувања од вработените	164	164	164	164
<b>Останати побарувања</b>	<b>379</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Краткорочни финансиски средства</b>	<b>11.942</b>	<b>-</b>	<b>17.942</b>	<b>-</b>
<b>АВР</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29.179</b>	<b>29.179</b>
Однапред платени трошоци			29.179	29.179
<b>Вкупно</b>	<b>423.872</b>	<b>398.673</b>	<b>388.092</b>	<b>359.498</b>
Елиминација по консолидација	(83.162)		(80.197)	
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>340.710</b>		<b>307.895</b>	

Старосната структура на побарувањата од купувачите со положба на 31 декември 2024 година без тужените побарувања е како што следи:

	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
<b>Побарувања од купувачи</b>		
Недоспеани	-	-
Од 0-30 дена	21.096	19.291
Од 31-90 дена	4.554	2.124
Од 91-365 дена	4.858	3.548
Од 1 до 3 години	5.215	3.481
Над 3 години	1.160	89
<b>Вкупно</b>	<b>36.883</b>	<b>28.532</b>

Во 2024 година нема активни временски разграничувања но во 2023 година се во вкупен износ од 29.179 илјади денари и се однесуваат на однапред пресметани трошоци спрема физичкото лице Качурков

Ѓорѓи (по основ на главен долг). Првичното извршно решение е заведено под бр. 996/2019 според кое, Друштвото за трговија со гас и електрична енергија ГАС \$ Електрицити ДОО Скопје и РЖ Услуги АД Скопје, се задолжуваат на доверителот Ѓорѓе Качурков да му исплатат долг кој е настанат со преземање на обврската од страна на Ѓорѓи Качурков од Комерцијална банка АД а врз основа на Договор за отстапување на дел од побарување од 16.11.2018 година склучено помеѓу отстапувачот Комерцијална банка и примачот Ѓорѓе Качурков. За истите побарувања склучен е нов договор заведен под број 0307/1/1 од 17.08.2022 година за отстапување на побарувањето и тоа помеѓу физичкото лице Ѓорѓи Качурков и правното лице Феинг ДООЕЛ Скопје, со што овие побарувања се отстапени на Феинг ДООЕЛ Скопје. Овие побарувања се исплатени на Феинг и е покрената судска постапка против ГАС \$ Електрицити ДОО Скопје. Судската постапка против ГАС \$ Електрицити ДОО Скопје е добиена по основ на пресуда 61 ТС1-бр.82/24 од 27.11.2024 година, при што овие побарувања се евидентирани како тужени побарувања.

## БЕЛЕШКА 29. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Парични средства и парични еквиваленти	Во илјади (000) МКД			
	2024		2023	
	Група	Матично	Група	Матично
<b>Парични средства на трансакциски сметки во денари</b>	<b>2.534</b>	<b>2.341</b>	<b>12.176</b>	<b>11.892</b>
СИЛК РОАД	198	6	201	6
НЛБ БАНКА	2.188	2.188	11.329	11.251
НЛБ – ВИЗА	54	54	20	20
ВИЗА НЛБ 2РА КАРТ	60	60	20	20
СТОПАНСКА БАНКА	27	27	30	30
ВИЗА СТОПАНСКА БАНКА	5	5	7	7
ШПАРКАСЕ БАНКА	2	2	559	559
ПРОКРЕДИТ	-	-	10	-
<b>Парични средства на трансакциски сметки во девизи</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36</b>	<b>-</b>
Девизни сметки	-	-	36	-
<b>Парични средства во благајна</b>	<b>56</b>	<b>28</b>	<b>55</b>	<b>27</b>
ГЛАВНА БЛАГАЈНА	56	28	55	27
<b>Вкупно</b>	<b>2.590</b>	<b>2.369</b>	<b>12.266</b>	<b>11.919</b>
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>2.590</b>	<b>2.369</b>	<b>12.266</b>	<b>11.919</b>

Од консолидираниот извештај за паричните текови даден во консолидираните финансиски извештаи на страна 8, можи да се види дека Групаацијата има:

Паричен тек	Во илјади (000) МКД			
	2024		2023	
	Група	Матично	Група	Матично
Паричен тек од оперативни активности	(11.725)	(5.598)	11.381	11.412
Паричен тек од инвестициски активности	2.048	(3.952)	(6.824)	(6.824)
Паричен тек од финансиски активности	-	-	(543)	(543)
<b>Нето пораст/намалување на готовината:</b>	<b>(9.677)</b>	<b>(9.550)</b>	<b>4.014</b>	<b>4.045</b>
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>(9.677)</b>	<b>(9.550)</b>	<b>4.014</b>	<b>4.045</b>

## БЕЛЕШКА 30. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

Главнина и резерви	Во илјади (000) МКД			
	2024		2023	
	Група	Матично	Група	Матично
Основна главнина запишан и уплатен капитал	506.371	505.704	506.371	505.704

Сопствени акции	(11.502)	(11.502)	(11.502)	(11.502)
Ревалоризациска резерва	207.805	207.805	207.805	207.805
Резерви	7.154	1.831	18.870	13.548
Задржана (акумулирана) добивка од претходни години	26.778	2.802	26.009	2.802
Пренесена загуба	(71.645)	-	(72.176)	-
Добивка од тековната година	122	-	769	(543)
Загуба за тековната година	(17.492)	(12.008)	(11.185)	(11.173)
<b>Вкупно</b>	<b>647.591</b>	<b>694.633</b>	<b>664.962</b>	<b>706.641</b>
<b>Елиминација по консолидација</b>	<b>(591)</b>		<b>(591)</b>	
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>647.001</b>		<b>664.371</b>	

Структурата на капиталот според акционерската книга на матичното друштво издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност со состојба на 31 декември 2024 година е следната:

Ред. број	Акционери	Број на обични акции	Вредност на 1 акција (5,11 ЕУР)	% на учество во основната главнина
1	Акционери	1.571.668	8.031.223,48	100,00
	<b>Вкупно ЕУР:</b>	<b>1.571.668</b>	<b>8.031.223,48</b>	<b>100,00</b>

Вкупниот број на акции на матичното друштво РЖ УСЛУГИ АД Скопје е 1.571.668 со номинална вредност на една акција од 5,11 евра. Бројот на иматели е 2.850, а бројот на сопственички позиции е 2.854.

Основната главнина на матичното друштво според Тековната состојба издадена од Централниот регистар на РСМ изнесува 8.035.808,00 ЕУР и е усогласена со основната главнина прикажана во извештајот за финансиската состојба на матичното друштво.

Во основната главнина која изнесува 505.704 илјади денари се сврстени откупените сопствени (резервски) акции во вкупен износ од (11.502) илјади денари и истите претставуваат 2,27% од вредноста на запишаната основна главнина

Извештајот за промените во главнината и резервите е прикажан во консолидираните финансиски извештаи на страна 7.

## БЕЛЕШКА 31. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

Тековни обврски	Во илјади (000) МКД			
	2024		2023	
	Група	Матично	Група	Матично
<b>Обврски спрема поврзани друштва</b>	<b>30.355</b>	<b>11.636</b>	<b>27.362</b>	<b>8.702</b>
Обврски од поврзани друштва врз основа на набавка на добра и услуги во земјата	30.297	11.636	27.339	8.679
Обврски од поврзани друштва за аванси, депозити и кауции во земјата	58	-	23	23
<b>Обврски спрема добавувачи</b>	<b>14.051</b>	<b>13.999</b>	<b>10.216</b>	<b>10.163</b>
Обврски спрема добавувачи во земјата	14.051	13.999	10.216	10.163
Обврски спрема добавувачи од странство	-	-	-	-
Останати обврски од добавувачи	-	-	-	-
<b>Обврски за примени аванси, депозити и кауции</b>	<b>4.315</b>	<b>3</b>	<b>4.438</b>	<b>-</b>
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	4.315	3	4.313	-
Обврски за примени аванси	-	-	125	125
<b>Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата</b>	<b>1.067</b>	<b>760</b>	<b>1.607</b>	<b>1.285</b>
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	1.067	760	1.607	1.285
<b>Обврски спрема вработени</b>	<b>2.114</b>	<b>1.509</b>	<b>3.162</b>	<b>2.530</b>
Обврски за плата и надоместоци на плата	2.114	1.509	3.162	2.530

Обврски за надоместоци на трошоците на вработените	-	-	-	-
Останати обврски спрема вработените врз основа на колективни договори	-	-	-	-
Останати обврски спрема вработените			-	-
<b>Тековни даночни обврски</b>	<b>4.692</b>	<b>1.655</b>	<b>2.638</b>	<b>1.552</b>
Обврски за данокот на додадена вредност	4.630	1.593	2.586	1.501
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	48	48	46	46
Обврски за персонален данок на доход	14	14	6	6
Обврски за данок на имот		-	-	-
<b>Обврски по заеми и кредити</b>	<b>95.968</b>	<b>47.446</b>	<b>103.210</b>	<b>54.688</b>
Обврски по краткорочни кредити по договор	60.431	47.446	67.673	54.688
Обврски по краткорочни позајмици од неповрзани субјекти	-	-	-	-
Камати по договор	-	-	-	-
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	35.537	-	35.537	-
<b>Останати краткорочни обврски</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>Пасивни временски разграничувања</b>	<b>31.160</b>	<b>31.160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Вкупно</b>	<b>183.721</b>	<b>108.168</b>	<b>152.718</b>	<b>79.005</b>
<b>Елиминација по консолидација</b>	<b>(83.162)</b>		<b>(80.197)</b>	
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>100.559</b>		<b>72.520</b>	

Старосната структура на обврските спрема добавувачите во земјата за тековната и претходната година е како што следи:

Обврски спрема добавувачи	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Недоспеани		
Од 0-30 дена	13.355	10.216
Од 31-90 дена	613	-
Од 91-365	58	-
Од 1 до 3 години	26	-
Над 3 години	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>14.051</b>	<b>10.216</b>

Во вкупните краткорочни обврски по заеми и кредити во износ од 47.446 илјади денари, износот од 42.440 илјади денари се однесува на обврски спрема Феинг ДООЕЛ Скопје по следните деловни настани: Со првично извршно решение заведено под бр. 996/2019, Друштвото за трговија со гас и електрична енергија ГАС \$ Електрисити ДОО Скопје и РЖ Услуги АД Скопје се задолжуваат на доверителот Ѓорѓе Качурков да му го исплатат долгот согласно решението. Ваквата обврска е настаната со преземање на обврска од страна на Ѓорѓи Качурков од Комерцијална банка АД врз основа на Договор за отстапување на дел од побарување од 16.11.2018 година склучен помеѓу отстапувачот Комерцијална банка и примачот Ѓорѓе Качурков. За истите побарувања склучен е нов договор заведено под број 0307/1/1 од 17.08.2022 година за отстапување на побарувањето сега помеѓу физичкото лице Ѓорѓи Качурков и правното лице Феинг ДООЕЛ Скопје, со што овие побарувања се отстапени на Феинг ДООЕЛ Скопје. Пасивните временски разграничувања во износ од 31.160 илјади денари се однесуваат на тужени побарувања по камати како и останати тужени побарувања по пресуда бр. 54 ТС1 бр. 25/24 од 28.06.2024 година.

## **БЕЛЕШКА 32. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ**

### **32.1. Хипотеки**

Групацијата има заложен свој имот под хипотека каде носител на правото (доверител) била Комерцијална Банка а Хипотекарен должник Рудници и железарница Услуги АД Скопје. Износот на побарувањето било 16.500.000 ЕУР со правен основ на запишување – Извршна исправа број на документ ОДУ бр. 258/12 од 29.05.2012 година на Нотар Зорица Пулејкова и анекс кон ОДУ 258/12 нотар Зорица Пулејкова со ОДУ бр. 421/12 од 17.09.2012 од нотар Зорица Пулејкова.

Ѓорѓе Качурков го презема горенаведеното побарување од Комерцијална Банка АД врз основа на Договор за отстапување на дел од побарување од 16.11.2018 година склучено помеѓу отстапувачот Комерцијална Банка и примачот Ѓорѓе Качурков. Износот на преземањето е 500.000 ЕУР, правниот основ на запишувањето е со Нотарски акт (извршна исправа) ОДУ БР.420/13 од 03.10.2013 година на нотар Зорица Пулејкова и Солемизиран Договор за отстапување на дел од побарување како Анекс 1 кон ОДУ 661/18 и ОДУ БР.420/13 од Нада Палиќ со ОДУ БР.79/19 од 05.02.2019 година на нотар Нада Палиќ и Ѓорѓе Качурков се запишува како носител на право на залог (хипотека) на наведениот имот.

Групацијата има ставено под хипотека имот (згради) со вкупна површина од 5.282 м2 според имотен лист 5272 КО на Гази Баба. Хипотеката се однесува на:

- згради изградени на КП 2206, 2211, 2213, 2218, 2219, 2223, 2256, 2262, 2290 и 2301.

### **32.2. Судски спорови**

Со состојба на 31 декември 2024 година Групацијата се јавува како тужител и како тужена страна во 32 (триесет и две) судски постапки од кои во 28 постапки се јавува како тужител (тужени се побарувања од купувачи и побарувања за дадени аванси на поврзани субјекти во вкупен износ од 357.209 илјади денари) а во 4 судски постапки се јавува како тужена страна. Тужените постапки против Гас и Електрицити Трејдинг ДОО Скопје на износ од 32.813 илјади денари и 29.094 илјади денари се успешно завршени и против пресудите не се поднесени жалби, но сеуште не се наплатени. Сепак, судските постапки се комплексни, неизвесни и долготрајни и не може со сигурност да се предвиди нивниот исход, но во наредниот период менаџментот очекува прилив на парични средства.

### **32.3. Гаранции**

Во текот на 2024 година Групацијата не користи банкарски гаранции.

## **БЕЛЕШКА 33. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ**

Во рамките на Групацијата поврзаните друштва остваруваат трансакции во нормалниот тек на работење. Овие трансакции се извршени во согласност со договорените услови, цени и каматни стапки.

Меѓусебните трансакции на ентитетите во рамките на Групацијата (РЖ Услуги АД Скопје, Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје и Когел Стил ДОО Скопје) како што се побарувањата, обврските, приходите и расходите, вложувањата и капиталот се елиминирани во овие консолидирани финансиски извештаи.

**БЕЛЕШКА 34. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА КОНСОЛИДАНИОТ  
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**

По датумот на составување на консолидираниот извештај за финансиската состојба не се случиле материјално значајни настани, а кои треба да бидат обелоденети во оваа белешка.

За ГРУПАЦИЈА Рудници и железарница УСЛУГИ  
АД Скопје

Извршен член на одбор на Директори



Јован Гечески



**Законска обврска за составување на Консолидирана годишна сметка и Консолидиран годишен извештај за работењето во согласност со одредбите од ЗТД**

Во согласност со член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Консолидираната годишна сметка која ја изготвуваат Друштвата вклучува Консолидиран Извештај за финансиската состојба, Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи кои се однесуваат на иста деловна година и кои се подготвени во согласност со одредбите на Законот и прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на Групацијата за деловната година.

Во согласност со член 477 став 14 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Групацијата, покрај Консолидираната годишна сметка, односно консолидираните финансиски извештаи е должен по завршување на секоја деловна година да изготви и Консолидиран Извештај за работењето на Групацијата за претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Во согласност со Правилникот за формата и содржината на Консолидираната годишна сметка, истата се состои од Консолидиран Извештај за финансиската состојба, Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците на Консолидираната годишна сметка и ставките во финансиските извештаи подготвени според Правилникот за водење на сметководство не се појавуваат.

Консолидираната годишна сметка на Групацијата и Консолидираниот Годишен извештај за работењето се дадени во Додатоците 2 и 3.

Извршниот член на Одбор на директори на Групацијата го изготвил и потпишал консолидираниот годишен извештај за работењето.

За ГРУПАЦИЈА - Рудници и железарница УСЛУГИ  
АД Скопје

Извршен член на Одбор на директори



Јован Гечески

**Консолидирана годишна сметка**

- Консолидиран извештај за финансиската состојба
- Консолидиран извештај за сеопфатна добивка

ЕМБС: 05180694

Целосно име: Рудници и железарница УСЛУГИ акционерско друштво-Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

### Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	392.186.591,00			404.448.766,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	9.352.536,00			9.352.536,00
5	-- Гудвил	9.352.536,00			9.352.536,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	382.772.655,00			395.034.830,00
10	-- Недвижности (011+012)	301.706.591,00			305.931.362,00
11	-- Земјиште	138.082.781,00			138.082.781,00
12	-- Градежни објекти	163.623.810,00			167.848.581,00
13	-- Постројки и опрема	77.408.934,00			84.865.163,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	3.645.706,00			4.226.881,00
19	-- Останати материјални средства	11.424,00			11.424,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	61.400,00			61.400,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	61.400,00			61.400,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	355.373.494,00			303.263.807,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	12.073.539,00			12.281.102,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	4.430.760,00			4.659.915,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	7.086.985,00			7.065.393,00
42	-- Залихи на трговски стоки	555.794,00			555.794,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	328.767.874,00			260.773.933,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	118.274,00			117.274,00
47	-- Побарувања од купувачи	325.863.482,00			257.984.772,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	291.441,00			268.272,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	1.951.994,00			2.239.615,00
50	-- Побарувања од вработените	164.000,00			164.000,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	378.683,00			

<b>52</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	11.942.340,00			17.942.340,00
<b>56</b>	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	8.863.111,00			8.863.111,00
<b>57</b>	-- Побарувања по дадени заеми	3.079.229,00			9.079.229,00
<b>59</b>	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	2.589.741,00			12.266.432,00
<b>60</b>	-- Парични средства	2.589.741,00			12.266.432,00
<b>62</b>	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)				29.179.086,00
<b>63</b>	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	747.560.085,00			736.891.659,00
<b>65</b>	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	647.001.032,00			664.371.253,00
<b>66</b>	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	505.780.799,00			505.780.799,00
<b>68</b>	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	11.501.612,00			11.501.612,00
<b>70</b>	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	207.805.153,00			207.805.153,00
<b>71</b>	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	7.153.741,00			18.870.100,00
<b>72</b>	-- Законски резерви	1.831.378,00			13.547.737,00
<b>74</b>	-- Останати резерви	5.322.363,00			5.322.363,00
<b>75</b>	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	26.777.695,00			26.008.970,00
<b>76</b>	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	71.644.523,00			72.176.272,00
<b>78</b>	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	17.370.221,00			10.415.885,00
<b>81</b>	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	69.399.277,00			72.520.406,00
<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	69.399.277,00			72.520.406,00
<b>96</b>	-- Обврски спрема поврзани друштва	27.242,00			
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	14.053.470,00			10.215.402,00
<b>98</b>	-- Обврски за аванси, депозити и кауции				125.475,00
<b>99</b>	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.067.163,00			1.606.990,00
<b>100</b>	-- Обврски кон вработените	2.113.751,00			3.161.593,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	4.691.551,00			2.638.325,00
<b>104</b>	-- Обврски по заеми и кредити	47.446.100,00			54.687.667,00
<b>108</b>	-- Останати краткорочни обврски				84.954,00
<b>109</b>	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	31.159.776,00			
<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	747.560.085,00			736.891.659,00

### Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>201</b>	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	189.911.204,00			191.468.844,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	188.994.944,00			191.079.698,00

<b>203</b>	-- Останати приходи	916.260,00		389.146,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	202.070.032,00		198.761.056,00
<b>208</b>	-- Трошоци за суровини и други материјали	104.476.989,00		100.353.148,00
<b>209</b>	-- Набавна вредност на продадените стоки	6.976,00		
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	5.813.627,00		6.736.256,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	18.500.758,00		17.750.182,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	56.086.262,00		56.471.749,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	34.192.078,00		35.652.981,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.844.560,00		2.895.491,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	14.384.770,00		15.008.746,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	4.664.854,00		2.914.531,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	16.213.883,00		15.740.660,00
<b>220</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	44.292,00		
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	927.245,00		1.709.061,00
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	76.686,00		3.618,00
<b>230</b>	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	76.686,00		
<b>233</b>	-- Останати финансиски приходи			3.618,00
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	5.218.379,00		3.041.769,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	5.213.226,00		3.038.181,00
<b>240</b>	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	5.153,00		3.588,00
<b>247</b>	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	17.300.521,00		10.330.363,00
<b>251</b>	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	17.300.521,00		10.330.363,00
<b>252</b>	-- Данок на добивка	69.700,00		85.522,00
<b>256</b>	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	17.370.221,00		10.415.885,00
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	76,00		91,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
<b>270</b>	-- Загуба за годината	17.370.221,00		10.415.885,00
<b>291</b>	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	17.370.221,00		10.415.885,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>609</b>	-- Земјишта	138.082.781,00			138.082.781,00
<b>611</b>	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	45.612,00			56.478,00
<b>612</b>	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за	163.578.198,00			167.848.581,00

	вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)			
<b>625</b>	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 Од БС)	11.942.340,00		11.942.340,00
<b>634</b>	-- Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 Од БС)	47.446.100,00		54.687.667,00
<b>640</b>	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	20.015.176,00		25.694.102,00
<b>641</b>	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	11.068.964,00		10.805.602,00
<b>642</b>	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	8.946.212,00		14.888.500,00
<b>647</b>	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	3.876.656,00		3.450.656,00
<b>655</b>	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	125.528,00		
<b>661</b>	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	790.732,00		389.146,00
<b>668</b>	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.625.730,00		2.482.683,00
<b>671</b>	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	150.460,00		219.624,00
<b>673</b>	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	248.768,00		424.413,00
<b>674</b>	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	66.476,00		29.771,00
<b>675</b>	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	45.474.759,00		44.379.762,00
<b>676</b>	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	53.303.563,00		49.881.170,00
<b>677</b>	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	103.233,00		131.860,00
<b>678</b>	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	102.864,00		236.547,00
<b>680</b>	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	201.914,00		365.813,00
<b>682</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	508.135,00		554.511,00
<b>687</b>	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	110.955,00		83.060,00
<b>692</b>	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	526.655,00		278.636,00
<b>693</b>	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	2.675.800,00		
<b>695</b>	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	266.640,00		1.457.642,00
<b>696</b>	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	154.300,00		462.126,00
<b>699</b>	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	12.991,00		8.553,00
<b>700</b>	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217	12.991,00		

	од БУ)			
<b>705</b>	- - Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	108.800,00		174.800,00
<b>707</b>	- - Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.200.000,00		1.200.000,00
<b>709</b>	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	169.812,00		276.484,00
<b>710</b>	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	60.938,00		77.896,00
<b>711</b>	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	142.864,00		152.584,00
<b>722</b>	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	76,00		91,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>4294</b>	- 35.230 - Трговија на гас преку дистрибутивните системи	0,00			
<b>4298</b>	- 36.000 - Собирање, обработка и снабдување со вода	11.271.485,00			
<b>4374</b>	- 46.810 - Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи	0,00			
<b>4392</b>	- 47.300 - Трговија на мало со моторни горива и мазива	0,00			
<b>4428</b>	- 49.500 - Цевководен транспорт	155.958.497,00			
<b>4491</b>	- 64.990 - Други финансиско-услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови, н.д.м.	21.978,00			
<b>4505</b>	- 68.200 - Изнајмување и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот под закуп (лизинг)	12.803.892,00			
<b>4564</b>	- 82.990 - Останати деловно-помошни дејности, н.д.м.	992.946,00			
<b>4571</b>	- 84.240 - Дејности на јавниот ред и безбедноста	8.939.092,00			

Потпишано од:

МАЈА НИКОЛОВА

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,  
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust  
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

**Консолидиран годишен извештај за работењето**



РЖ Услуги АД Скопје

РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА  
„УСЛУГИ“ Акционерско друштво

Бр. 0204-957/1

28.03. 2025 год.

СКОПЈЕ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА РЖ УСЛУГИ АД СКОПЈЕ И ПОВРЗАНИТЕ  
ДРУШТВА СО НЕГО ЗА 2024 ГОДИНА

## **Годишен извештај за работењето на ДРУШТВОТО РЖ УСЛУГИ АД Скопје и поврзаните друштва**

### **I. Податоци за РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва :**

Акционерското друштвото Рудници и железарница УСЛУГИ со седиште на ул. 16-та Македонска бригада бр. 18 Скопје, е регистрирано согласно Законот за трговски друштва. Постојењето на Друштвото датира од 1967 година како дел од секторот Енергетика, во Рудници и Железарница Скопје. Од 1997 година е формирана како посебна компанија која им дава услуги на сите субјекти во Рудници и Железарница Скопје. Основна дејност на друштвото е цевоводен транспорт. Регистрираната претежна дејност на друштвото е под шифра 49.50- цевоводен транспорт. Единствениот даночен број на друштвото е 4030997275072, а матичниот број на друштвото е 5180694.

Акционерскиот капитал има вредност од 8.035.808 евра со вкупен број на акции во износ од 1.571.668 со номинална вредност од 5.11 евра по акција во посед на акционери 2895 акционери (2929 акционери во 2021 год.)

Органи на управување на друштвото се:

- а) Собрание;
- б) Одбор на директори

Претседател на Одборот на директори Ѓорѓе Качурков. Раководно и одговорно лице за работењето на РЖ УСЛУГИ АД Скопје е Јован Гечески. Неизвршни членови на Одборот на директори се:

- Славчо Стојанов, дипломиран машински инжењер
  - Филип Мешков, дипломиран правник,
  - Александар Кечовски, дипломран машински инженер,
- Друштвото спаѓа во групата на големи деловни субјекти.

Матичното друштвото е:

- доминантен сопственик на Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје односно учествува со 100% во главнината на истото, којашто изнесува 5.800 евра.
- учествува со 75% во основната главнина на КОГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје кое што има влог во износ од 3.756 евра.

Матичното друштвото котира на Македонската берза за хартии од вредност.

Бројот на вработените во РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва во 2024 година изнесува 76 (91 вработени во 2023 год.). Во матичното друштво бројот на вработени е 60

### **II. Фактори кои влијаат врз работењето на РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва**

Општите услови на стопанисување во тековната година се слични и како во претходната. РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва продолжи со долгогодишното градење на коректни односи со комитентите и продолжување на соработката со голема доверба.

### **III. Основни финансиски извештаи**

Во периодот од 0.1.01.2024 до 31.12.2024 година Друштвото РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва управувањето и раководењето го организираше преку преземање мерки и активности за подобрување на материјалната и финансиската состојба на друштвата. Активностите беа насочени кон зголемување на продуктивноста, а со цел ставање во функција и целосно искористување на капацитетите.

Состојбата на РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва поврзана со остварените финансиски резултати е претставена во скратената форма на:

	Извештај за добивка/загуба и останата сеопфатна добивка (во 000 ден.)	
	31 декември 2024	31 декември 2023
<b>Приходи од продажба (вкупни)</b>	<b>189,911</b>	<b>191,469</b>
Приходи од продажба	188,995	191,080
Останати приходи	916	389
<b>Вкупни расходи од работењето</b>	<b>202,069</b>	<b>198,791</b>
<b>Финансиски приходи</b>	<b>77</b>	<b>3</b>
<b>Финансиски расходи</b>	<b>5,219</b>	<b>3,042</b>
<b>Загуба пред оданочување</b>	<b>17,300</b>	<b>10,331</b>
Останата сеопфатна добивка	/	/
Данок на добивка	70	85
<b>Нето загуба за деловната година</b>	<b>17,370</b>	<b>10,416</b>

Состојбата на РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва поврзана со средствата, обврските и главнината е претставена во продолжение во скратената форма на:

	Извештај за финансиската состојба (во 000 ден.)	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Материјални средства	382.773	395.035
Долгорочни финансиски средства	62	62
Гудвил	9.352	9.352
<b>Вкупно нетековни средства</b>	<b>392.186</b>	<b>404.449</b>
Залихи	12.075	12.281
Побарувања од купувачите	325.863	257.985
Краткорочни финансиски средства	11.942	17.942
Останати побарувања и АВР	0	29.179
Парични средства	2.589	12.266
<b>Вкупно тековни средства</b>	<b>355.374</b>	<b>332.443</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>	<b>747.560</b>	<b>756.610</b>
<b>Главнина и резерви</b>	<b>664.371</b>	<b>664.371</b>
Главнина	505.781	505.781
Сопствени акции	(11.502)	(11.502)
Ревалоризациона резерва	207.805	207.805
Резерва	7.154	18.870
Акумулирана добивка	26.778	26.009
Акумулирана загуба	(71.664)	(72.176)
Добивка/загуба за деловната година	(17.370)	(10.416)
<b>Нетековни обврски</b>		
<b>Тековни обврски</b>	<b>69.399</b>	<b>72.520</b>
<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>	<b>747.560</b>	<b>736.892</b>

#### IV. Анализа на основните финансиски показатели

Во 2024год. РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва оствари негативен финансиски резултат во износ од -17.370 илјади ден.

Остварените оперативни приходи во 2024 година во износ од 189.911 илјади ден. се состојат од:

- приход од услуги во износ од 188.995 илјади ден.
- и останати приходи во износ од 916 илјади ден.

Кај приходите намалувањето во 2024 во однос на 2023 на оперативните приходи се должи на намалената цената на електрична енергија на пазарот и, од кој зависи формирање на цената за испорака и термичка обработка, рецикулација на технолошките води ..

Кај вкупните оперативни расходи се бележи зголемување и изнесуваат 202,069 илјади ден. Овие расходи се однесуваат на:

- трошоци за сировини, материјали и електрична енергија во износ од 104.477 илјади ден.
- услуги кои имаат карактер на материјални трошоци во износ од 5,813 илјади ден.
- останати трошоци од работењето во износ од 18.501 илјади ден.
- трошоци за плати и други надоместоци на вработените се зглоемени во однос на минатата (2023год) и изнесуваат од 56.086 илјади ден.
- амортизација на материјални и нематеријални средства во износ од 16,614 илјади ден. и
- останати расходи од работењето во износ од 927 илјади ден.

Финансиските приходи се во износ од 77(седумдесет и седум) илјади ден. а финансиските расходи се во износ од 5.219 илјади ден.

РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва во 2024 год. има зголемени нетековни средства и тоа: 3,783 илјади ден. од кој во опрема и постројки, 1,965 илјади ден. , 1,345 илјади ден во градежни објекти и 4,73 за алат ,погонски ,канцелариски и транспортни средства.

Тековните средства изнесуваат 355,374ден. и бележат зголемување во однос на претходната година

Во наредниот период ќе се продолжи со преземање на активности за надминување на проблемите и потешкотиите со кои се соочуваа друштвата во работењето.

#### **V. Политика на управување со ризиците**

Во своето работење друштвата на РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва се изложени на повеќе видови финансиски ризици како што се: пазарен ризик и ризик на ликвидноста.

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвата нема да бидат во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва нема вакви проблеми во своето работење.

#### **VI. Развој на РЖ Услуги АД и поврзаните друштва во 2024 година**

Во 2024 год. РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва своето внимание ќе го насочува кон зголемување на приходите од продажба на услуги, зголемување на инвестициските вложувања со максимално ангажирање на вработените, намалување на трошоците и максимално искористување на капацитетот.

Со залагањето на менаџерскиот тим во насока на истражување на пазарот ќе се создадат претпоставки за остварување на поголем позитивен финансиски резултат.

РЖ Услуги АД Скопје  
Извршен Директор,  
Јован Гечески

